

MACEDONIA Македонија NEWSPAPER

July 11, 2020

Volume 37, Issue 9 (429)

Free

www.macedoniannewspaper.com



БИЛ НИКОЛОВ :

Македонци во странство, ајде заедно да се обврземе дека нема да гласаме за ниту еден западен политичар кој нема да не' поддржи.





На 15^{ту} јули Македонија гласно ќе му каже на целиот свет дека ја научи лекцијата: раздели па, владеј!

Низ деновите на пандемијата (2) со Танас Јовановски



Координативното тело на Македонците во Европа, Австралија, Канада, Женева, Лондон, Торонто, Мелбурн со јасна порака:

Во овие мигови на политички избор во кој се крои и зависи иднината на македонската држава, неминовно е покажување на голем степен на созреаност и обединувачки дух во интерес на македонската национална кауза.



Истакнати личности од македонската заедница во Канада испраќаат позитивни пораки да истраеме во исчекување на подобрување на ситуацијата

Фото на месецот
Автор Зора Карапанчев



Братскиот целив на Светите Петар и Павле
„Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат заедно... зашто таму Господ дал благослов и живот вечен!“ (Псалм 132)



Orthodox Diocese Convention is CANCELLED!!

The host for 2021 and 2022 are as follows:

2021: St Mary's Macedonian Orthodox Cathedral in Sterling Heights, MI

2022: Sts Peter i Pavle Macedonian Orthodox Church in Crown Point, IN

CANCELLED

Македонија

Е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка. Излегува во првата седмица од месецот. Првиот број на "Македонија" излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски за-



клучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска.

Почитувани читатели и соработници:

Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец.

ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата.

Редакцијата на "Македонија" е одговорна само за текстовите без потпис.

Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност.

Помогнете го весникот Македонија, помагајќи го ја помагате македонската заедница, македонскиот збор, македонската вистина..



Со почит,
Соња Лозановска
главен и одговорен уредник.

Техничко уредување и дизајн Соња Лозановска

Our address:

Macedonia
1840 Bloor Street,
Suite 711
Mississauga, ON
L4X 1T2

Tel. 905-625-9129

macedonia.canada@yahoo.com

Published by

901039 Ontario Limited

MACEDONIA
Македонија
NEWSPAPER

Месечен весник на Македонците во Канада и САД

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош.

Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.

Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.

Ви благодариме.

За информации контактирајте не' на:

Makedonija/Macedonia

1840 Bloor st. Suite 711

Mississauga, On.

L4X 1T2 Canada

Phone: 905-625-9129

Cell: 416-827-0954

E-mail macedonia.canada@yahoo.com

<http://www.macedoniannewspaper.com/>

facebook: Macedonia Newspaper

SUBSCRIBE!

to the

MACEDONIA
Македонија
NEWSPAPER



Голема благодарност до нашите соработници:

Танас Јовановски

- поранешен уредник на весникот „Македонија”,

КОЛУМНИСТ

Бил Николов за Македонското Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот за весникот Македонија

Марија Ангелевски - "Рецепти со Марија"

Зоран Андоновски – соработник,

Ташко Кубановски - за рубриката

„Афоризми”(Постхумно)

Зоран Карапанчев - фотограф, соработник

Боне Темелков соработник

Специјални Дописници:

За Македонците од од Албанија известува

Никола Ѓурѓај

Од Пиринска Македонија за весникот Македонија:

Стојко Стојков

Блага Дафовска во рубриката

„Поезија со повод,,

Славе Катин -соработник Колумнисти:

Горнан Јовановски

Диме Костов

Ристо Ристе (Мерко) за рубриката:

„До кога браќа мили Македонци,,

NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

The Macedonian Orthodox Cathedral "St. Clement of Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, Ontario - M4H 1C5
Phone: 416-421-7451;
Fax: 416-421-0721
E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, ON (905) 821-8050

St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
201 Main St N, Markham, ON (905) 471-5555

St Nedela Macedonian Orthodox Church

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas Macedonian Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, Hamilton, ON L8W (905) 387-0111

Macedonian Orthodox Church St. Arhangel Michael,
Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN MACEDONIAN PLACE

850 O'Connor Drive, Toronto, Ontario, Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231
E: zcokov@canadianmacedonianplace.com
E: mdonakovski@canadianmacedonianplace.com

California Bar & Grill
914 Pape Avenue Toronto, ON M4K 3V2 East York

Canadiana Flowers
Eglinton Square www.torontoflorist.com (416) 265-6867

Najdova Vera Dr
2390 Eglinton Ave E, Scarborough, ON M1K 2P5 416-750-0200

The Mechanics Shop

79 Winter Ave (416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive Services
6456 Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1L4 lucasautomotive.ca (416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON M9B 1K9 starigrad.ca (416) 916-2075

Markland Wood Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, ON M9C 2A5

Old Mill Pastry Mississauga
9780 Burnhamthorpe Rd. W. Mississauga, Ontario (905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, Mississauga, ON L5A 2Y5 royalmeats.com (905) 279-3261

“ Thank you... ”

...very much for selecting me as 'Best Denturist' for 17 years, and demonstrating your faith, trust and confidence in me yet again. Always striving to serve you better, we now offer – on the premises – implants and implant-supported dentures to give you the ultimate denture holding power. ”

Victor Minas, DD, FCAD(A)

NOW
ACCEPTING
NEW PATIENTS

After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

*M*aking a great impression – materials, colour, size, shape, test fittings. Every full or partial denture is crafted by uncompromising professionals.



No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very seriously. Voted by patients as 'best denturist*', he's always looking for better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and technical advancements. And as result, you simply won't leave his clinic until you're 100% satisfied. No wonder thousands of his patients are smiling too.

Full time laboratory technicians



The practice of great denturism involves as much old-world artisanship as it does state-of-the art science. And since no two patients are alike, we build every set of dentures uniquely for the person who wears them.

World-class dentures at your neighbourhood clinic

Building great dentures involves three critical components. One: Use only the best materials. Two: Cutting corners is never an option. Three: It takes wisdom and experience to fit, refine and adjust your dentures until they look and feel as natural as possible. Victor is the designated denturist of many dental surgeons who routinely refer patients to him. Since the dentures are built right on site, you'll never pay a third party markup. Of course, all the teeth on our premium dentures are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we'll give you some beautiful new reasons to smile.

*BASED ON A READERS' POLL BY METROLAND NEWSPAPERS, 1999-2019

FREE denture consultation.

Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.



Janet
Patient
Co-ordinator

- In-house lab for fast service and patient-direct prices
- All Insurance plans accepted
- Flexible payment options
- Seniors discount
- Same day repairs and relines
- Evenings and weekend appointments available
- Free parking

Janet's specialty is listening with a sympathetic ear. As busy as we get, everyone receives the individual treatment they've come to expect from Victor Minas.

Victor Minas, DD, FCAD (A)
Board Certified Denture Specialist

smilecorp.com

admin@victorminasdentures.ca

(905)
721-2797

117 Kendalwood Rd, Whitby



Мислења на нашите читатели Како се справуваме се справуваме со пандемијата?

Во деновите на светската пандеија и злото кое завладеа со светот(се надеваме дека ќе му дојде скоро и крајот), речиси ги изгубивме сите редовни активности на кои бевме се навикнале низ годините.

Убавините на средбите, срдечните ракувања, преградите, македонското оро за рака, познатите банкети, концерти, фестивали, свадби, падури и испраќањата кон вечните домови се изобличаја замирајќи целосно или сведоувајќи се само на дузина луѓе. Во нормални услови нашата македонска заедница како овде во Канада, така и заедниците во САД, организира ни најбројно во македонските православни цркви кои важат и функционираат како духовни и културни центри на Македонците, вриеше како во кошница. И кога се жалевме дека нема доволно посета, ниту помислуваме каква се' ситуација може да не' затекне однадеж и безнадеж да престане. Додека чмаеме во своите домови следејќи ги виртуелните случувања во светот, обременети секој час со мисликите како утре, и понатаму а како последица на целокупната ситуација во која како алките на синџирот сме врзани, решивме и ние по виртуелен пат да ги побараме луѓето кои многу и' значат на заедницата и кои се оневозможени во извршувањето на својата мисија целосно или делумно. Ги запрашавме како се, каде и што прават и како се справуваат во деновите на пандемијата...

Проф. Васко Петровски диригент на хорот во МПЦ Св. Климент Охридски Торонто:



Не е едноставно, но е многу сериозно за сите нас. Пандемијата искрено добесе некој чудесен психолошки немир. Слушајќи ги информаците од медиумите предизвика некоја сериозна загриженост, која стана вистина... Ден по ден почетокот се повеќе заплашуваше. Верувајќи на времето во кое живееме напредноста на медицината психички малку ме охрабруваше. Но, се тоа ден по ден стана неверливо и сериозна закана по живот на нас луѓето. Јас брзо сфатив дека ова застрашува кога целиот свет реагира, нешто лошо се случува на сите нас... Заканата,

неизвесноста со страв ја почувствував, и сериозно ја почитувам од првите денови, која искрено не дава мир и го расте стресот и дава психичкиот немир. Поминуват веќе три, четири месеци во кои се соочувам како и сите со многу предизвици нелогични :- неработа редовна, контакти преку телефони, интернет не излегување од дома... на некој начин модерен затвор. Но тоа е и морав да се справувам со вистината....

Гледајќи го сето ова што не' опкружува и сеуште не се гледа решение..

Останува да ги почитуваме правилата кои не' заштитиваат. Сеуште немаме вистинско здравствено решение. Да се надеваме и веруваме во тоа што поскоро ќе се најде, знаејќи дека не е лесно, потребно е стрпливост на сите нас.

Моја порака е следна:

Строго почитување на препораките, правилата. Растојание, маски, миене раци, избегавање на средби колку може повеќе и верувања дека ова е измислено и слично, но дека е сериозно кога гледаме дека носи жртви.

Мислам мора да се чуваме прво сами себе за и господ бог да не чува.

Посакувам сериозност на читателите, со желба за многу здравје и убавини и поскоро да се дружиме и веселиме. Искрено, јас како музичар многу ми фалат, а верувам и вам фамилијарните веселби, организирани празничните прослави и средби убавини родителски за нашите деца и роднини.

Посакувам што по скоро да не' ослободи ова стегнатост која ќе ни донесе сигурност за здравјето прво, за убавини на сите нас.

Да сте здрави и живи.
Поздрав за сите читатели. Чувајте се.

Голем поздрав за организаторите на весникот Македонија, што е големо богатство за сите нас, надвор од татковината.

Горнан Јовановски, претседател на пензионерското друштво „Ривер Сајд“, Св. Илија Мисисага/ колумнист:



- Еве веќе неколку месе-

ци сме опкружени со вниманието на пандемијата корона вирусот, ковид 19 што го зафати целиот свет. Не дека во минатото не се забележувало вакви или слични инфективни болести, само да потсетиме дека уште се паметат, тифусот, чумата, колерата и најсртоносниот Шпански грип во 1918 година од кој умреле десетици милиони луѓе.

Заразните болести постоеле уште од времето на создавањето на човештвото. Но сепак ковид 19 е уникатен по својот вид, тешко се открива кој има слични симптоми со други вируси и кој со голема брзина се прошири на голем географски простор, така што ретко земја во светот да не зафатена од оваа заразна болест. Зачудувачки е што некои одат до таму со своите тврдења дека корона вирусот бил измислен, или намерно испуштен од некои лаборатории каде што се изведуваат научни експерименти и анализи по медицина. И да е тоа така, ковид 19 е смртоносна заразна болест од која треба да се пазиме и заштитиваме. Треба да се сфати сериозно, таа е пренослива инфективните клиници се полни со пациенти и голем број на смртни случаеви и затоа не треба да се политизира. Ние ќе треба да се придржуваме на правилата, начините и упатствата за превенција предложени од Светската здравствена организација, како и од здравствените експерти во регионот каде што живееме.

А наша заложба е, колку што е можно да избегнуваме присуство во големо групирање од нашиот круг, држење на физичка дистанца, носење на заштитни средства (маски, ракавици и др.) миене на рацете, овие се само некои од мерките

што ќе можат да не заштитат нас и со тоа да се намали проширувањето на ковид 19. Досега никој не излезе со конкретна проценка уште колку долго ќе трае пандемијата. Дефинитивно таа го измени начинот на нашето живеење, а ние ќе треба да се навикнеме на тоа оти ќе трае подолг период. И сепак од сето ова произлезе и нешто добро.

Во време на пандемијата, карантин, самоизолација, дистанцирање и сл. имаме и еден значителен обем, посветуваме повеќе време и внимание кон своите најблиски од вообичаеното, сите оние заеднички минути ги проточивме во љубов, милост, зближеност на едно вистинско фамилијарно живеење.

Во главно не знам дали беше почетокот тежок или крајот. Се' се случи неочекувано, се зборуваше дека е доста опасен вирус и дека се проширува многу брзо но, не очекувавме драматично. Искрено на 14 март си отидов на работа како и обично, ние работиме претежно со закажано. очекувајќи нормален ден се створи една паника, дојдоја само неколку муштеривки, друго беше се откажување, така да во еден саат ни' рекоа да одиме дома и салонот ќе биде затворен. Изгледаше доста сериозно.

Така да деновите што бев дома гледав да бидам зафатена, си наоѓав работи, со чистење, готвење, околу куќата организирање, така да секој ден си наоѓав

нешто да си изработам. За цело време ја одржував истата навика - станував во исто време, утринско кафе, се слушав на телефон со фамилијата и честопати со сите мои пријателки. Го шетавам кучето Валентино кој ми беше најголемиот другар. Така да не осетив досада! Секојдневно слушавме вести каква е состојбата со ширењето на Ковид 19.

Првите две до три недели бев тотално изолирана, благодарение на мојата ќерка Марија која се грижеше премногу, не ми дозволуваше да одам никаде нити за пазарување за храна, се додека времето не се подобри. Би сакала да кажам дека оваа пандемија е едно предупредување за луѓето во целиот свет. Како одеднаш се застана.

Мојата порака до сите наши читатели е да останат позитивни, да се во постојан контакт со најмилиите, да се грижат за своето здравје, се' ќе помине па и оваа епидемија само треба голема стрпливост и

да се придржуваме на законите.

Драгица Димовска, поетеса, поранешен претседател на литературното друштво „Браќа Миладиновци од црквата Св. Климент Охридски од Торонто:

Во оваа прилика сакам да ги поздравам поетите и да им порачам животот е како воз, едни се качуваат други слегуваат, (ова е од фБ) но пишаниот збор вечно останува.

ка при М.П.Ц.Св.Климент Охридски на 7 март 1987 а по иницијатива на поетесата Вера Петревска и првата претседателка Блага Дафковска друштвото секоја година на свечен начин ги прославуваше Деновите на Македонската Литература и Култура во Торонто во чест на браќата Кирил и Методиј.

Оваа година под раководство на сегашната претседателка Маја Доневска Ивановска се припремавме пак да ги прославиме, но пради пендемијата со Корона вирусот тоа не го направивме.

Сепак друштвото и покрај пендемијата на некој начин е активно, со тоа што во вашиот весник Македонија се објавуваат текстови и поезија од членовите на Браќа Миладиновци, а исто така на М.П.Радио "Обединета Македонија" во рубриката "Поетско Катче" се читаат поезии од членови на друштвото, а воедно дел од членовите подготвуваат нови книги за печатење.

Да се надеваме дека оваа пандемија наскоро ќе заврши и ќе почнеме со редовните активности на Браќа Миладоновци, одржување на средби, промовирање на новоиздадени книги, организирање на литературни читања и многу други активности.

Во оваа прилика сакам да ги поздравам поетите и да им порачам животот е како воз, едни се качуваат други слегуваат, (ова е од фБ) но пишаниот збор вечно останува.



-Од формирањето на друштвото на писатели "Браќа Миладиновци" гран-

Продолжува на следните страници....



AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD
<http://www.vacdev.com>

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski



Join the VAC Dev Team!

An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во авио металската индустрија, лимарија, машинство и инжинерство, планирање и други можности

VAC Developments Ltd careers

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time



CONTACT US FOR MORE INFORMATION

2270 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856
E-mail: contact@vacdev.com



Низ деновите на светската пандемија



Танас Јовановски

Македонија станува старски дом



Македонија, освен што има се' помалку население, станува држава на стари луѓе. Статистиката покажува опасен тренд според кој за 25 до 50 години, поради негативниот природен раст, земјата ќе има драстично помалку луѓе, а најголем процент од нив ќе бидат стари лица. Ако се земе предвид и трендот на иселување, за три до пет децении од сега, државата лесно може да се претвори во старски дом. Во последните 25 години бројот на новородени деца паднал за 11.576, или тоа значи дека во 2019 година се родиле 11.576 деца помалку отколку што биле родени во 1994 година. Во 2019 година се родиле 19.845 деца, а во 1994 година се родиле 31.421 дете. (Нова Македонија)

Ако има многу стари лица, а малку млади, кој ќе работи за исплата на пензиите, а да останат пари и за оние кои раководат со пензискиот фонд? Нели тие самите треба да се офајдат од фондот кој секогаш има дефицит.

Меѓународна оценка: Македонија заглавена во корупција и диригирано судство



Додека гласачите се во голема мера слободни да донесуваат политички одлуки за заплашување и купување гласови остануваат вообичаени. Патронажните мрежи остануваат влијателни во политичкиот живот и можат да влијаат на политичките

исходи, се вели во извештајот на "Фридом Хаус" за Македонија. "Правото на праведно судење останува компромитирано од корупцијата, патронажата во судскиот систем во кој јавноста има мала доверба. Политичкото мешање во работата на обвинителите останува проблем. Селективната примена на правдата исто така останува проблем, иако Владата спроведе некои реформи со цел да се подобри проблемот. Апсењето на специјалниот обвинител во 2019 година ја ослабна антикорупциската агенда на Владата на СДСМ", велат од "Фридом Хаус". Во извештајот се додава дека трговијата со луѓе останува проблем како и дека сивата економија е голема оставајќи голем број работници ранливи на злоупотреба од страна на работодавците. Исто така "Фридом Хаус" истакнува дека и понатаму остануваат грижите околу ефикасноста и независноста на судството. "Корупцијата останува сериозен проблем каде се зголеми неказниоста на корумпираниите владини функционери, вклучително и членови на Парламентот и судството", се потенцира во извештајот на "Фридом Хаус."

Не ќе откријам ништо ново ако речам дека корупцијата во Македонија е најразвиената гранка. Веднаш до неа е и судството. И не треба да се оди понатаму. Како за корупцијата така и за судството одамна ни укажуваат странците, но исто така и ние самите тоа го знаеме, но се нема желба кај политичарите за решавање на проблемите – народот вели зошто да го секнат изворот од кој живеат?

Дурловски: Заради солзите на моите најмили ќе дадам се' од себе да бидете најсрамниот дел на поновата македонска историја



Заради солзите на моите најмили, заради маката на сите паталци овие три години, заради сите предавства и национални понижувања, заради пустошот во економијата, рекетот и криминалите

што ги правевте. Е, затоа ќе дадам се' од себе да бидете најсрамниот дел на поновата македонска историја. ЌеСветнеСонцето Средмрак – напиша на фејсбук оперскиот пеач Игор Дурловски.

Ангеловска како Марија Антоанета, се вози со посебен лифт во Министерството за финансии

Министерката за финансии се прослави во корона-кризата кога им порача на граѓаните дека ќе земаат помали плати бидејќи и така во карантин нема каде да ги трошат. Сепак, нејзиното во најмала рака непристојно однесување не запира тука па така македонската "Марија Антоанета" добила свој посебен лифт во Министерството за финансии. Наши извори во Министерството упатуваат на тоа дека откако е започната кризата со корона-вирусот има наредба еден од лифтовите во Министерството да го користи само Ангеловска, а сите останати нас 400 вработени да се возат со само еден лифт. Лифтот на министерката секојдневно се дезинфицира се поминува со УВ лампи. Се поставува прашање дали здравјето на министерката е поважно од она на 400-вработени во Министерството. (ИНФО-МАКС.мк)

Овие од ИНФО-МАКС не гледаат дека таа не само што е млада и убава туку е и министерка и згора на тоа таа го држи кесето на државата! Ако е потребно и дома ќе и' се стави лифт. Можеби и има. Ајде оставете го чупчето да си ужива. Доволно е оние 400 кои страдаат!

Словенија го произведе првиот комплетно електричен и сертифицираан авион

Се работи за мал спортски авион комплетно напојуван од батерија за кој Европската агенција за безбедност во воздухопловството велат дека ги исполнува највисоките стандарди за безбедност во летањето. Од компанијата изјавија дека во некои сегменти ова летало има далеку подобри безбедносни карактеристики од конвенционалните летала. Инженерите на компанијата уште од 2007 година работаат на развој на електрични летала, а со овој

успех сметаат дека направиле историја. – Сертификатот кој го добивме е првиот чекор кон комерцијална употреба на електрични авиони, а ова е есенцијално доколку сакаме еколошки авиосообраќај. Се работи за различен од другите спортски авиони. Овој не произведува штетни гасови, изјави основачот и извршен директор на компанијата Иво Баскарол. (Кајгана).

Али Ахмети: Албанците се на раководни позиции повеќе од било кога, но тоа не е доволно, време е за премиер Албанец во Македонија

Претседателот на ДУИ, Али Ахмети истакна дека Албанците во земјава се на раководни позиции повеќе од било кога, но тоа не било доволно и повика на избирање на премиер Албанец. "Охридскиот договор се спроведува, албанскиот јазик веќе има рамноправен и службен статус исто како и нашето знаме, Преспанскиот договор е потпишан и Уставот е изменет. Ние сме полноправна членка на НАТО и преговараме за членство во ЕУ. Денес, повеќе од било кога Албанците предводат раководни позиции како претседатели на Врховен и Уставен суд, Министри за одбрана и натрешни работи заедно со клучни држани институции како и претседател на Собранието. Но сепак, ова не е доволно. Сега е време сонот да продолжи. Време е за поголеми снишшта, затоа што дојде време да постигнеме поврќе, рече Ахмети истакнувајќи дека е време за првиот премиер Албанец во Северна Македонија. До оние на кои оваа идеја им се чини неостварлива, првиот човек на ДУИ порача дека кога Албанците сонувале за слободата во 2001 година, истата категорија на луѓе се потмевала и го кренала белото знаме. Истото се случило и со идејата за претседател на Собранието и со рамноправноста на албанскиот јазик. Во држава каде еден Албанец или Албанка може да стане премиер и да биде достоин предводник кој ќе гарантира доживотно партнерство со Соединетите американски држави и Европската унија", вели Али Ахмети. (Вечер)

Ако не може Ахмети да добие на парламентарни избори, ќе добие по Охридскиот рамковен договор. Но не мора ниту тоа. Еве сега на изборите на 15 јули Ахмети ќе ги здружи силите со нашиот Зоранчо и неговата партија (која веќе не е македонска) и ете ти го Ахмети премиер Албанец. Зоранчо не може да му рече на Али не ти ја давам премиерската позиција. Ако не ја даде, ниту едниот ниту другиот не ќе можат да ја докусураат Македонија. Толку. П.С. Умирам од желба да го чујам лидерот на УЧК да проговори барем еден македонски збор. И јас ќе гласам за него после тоа.

Боки 13 осуден на 9 години затвор, Катица Јанева доби 7 години затворска казна



Бојан Јовановски – Боки и поранешната шефица на Специјалното обвинителство Катица Јанева ги слушнаа пресудите за случајот Рекет. Јовановски за двете кривични дела е осуден со две затворски казни од по пет години или единствена казна затвор од девет години, сметајќи го времето поминато во пртвор. Судот ја осуди Јанева на 7 години затворска казна сметајќи го времето поминато во притвор. Јовановски беше присутен во судницата, а Јанева не присуствуваше на изрекувањето на пресудата по нејзино барање поради семејни причини. (Курир)

Ете паднаа пресудите за Боки 13 и за "Специјалната" арно ама торбата со милионите евра ја нема. Ќе почекаме, ако не може да ја најди полицијата (таа ниту ја бара), ќе ја најде некој кој се бори против криминалот и корупцијата како новинарот Бранко Геровски.

Низ деновите на светската пандемија

Договорот со Грција му донесе на Заев и награда од Фридрих Еберт



По долгогодишна авторитарна регресија во регионот, оценуваат од Фондацијата, лично Зоран Заев донесе пресврт нудејќи им надеж на прогресивните сили во Југоисточна Европа. Претседателот на СДСМ Зоран Заев кој како премиер во 2018 година го постигна договорот со тогашниот грчки колега Алексис Ципрас за надминување на спорот за името, ја доби наградата за човекови права за 2020 година од фондацијата Фридрих Еберт. Германската фондација за социјалдемократија му ја доделува наградата на лидерот на СДСМ за лична посветеност во договорот од Преспа, како и за неговите напори за европска иднина и слободно општество. Фондацијата “Фридрих Еберт”, како што се наведува во соопштението, ја цени личната посветеност на претседателот Заев за склучувањето на Договорот од Преспа, како и неговите напори за европска иднина и слободно и отворено општество. По долгогодишната авторитарна регресија во регионот, оценуваат од Фондацијата, лично Зоран Заев донесе пресврт нудејќи им надеж на прогресивните сили во Југоисточна Европа. Фондацијата му ја доделува наградата на Заев во знак на признание за неговиот придонес кон мировната политика заснована врз склучување на Договорот за пријателство со Бугарија во

2017 година и Преспанскиот договор со Грција во 2018 година. “Заев посветено се залага за слободно, отворено и социјално општество. Неговата одлучна реформска политика не само што придонесе кон мирот и стабилноста, туку исто така значи огромен чекор за државата кон ЕУ”, оцени

Курт Бек, претседател на Фондацијата “Фридрих Еберт”. (Time)

Забегале луѓето нема што. Награда за човекови права. Награда за потпишани два погубни државни договори со кои им се губи

идентитетот на еден народ, се менува историјата на еден библиски народ ... и сето тоа без да се праша тој народ! Да се носат затвореници за да гласаат во Парламент. Типичен однос на крајна левица жедна и гладна за власт.

Ласовска: мора да има црвени линии во преговорите со соседите

Мора да има црвени линии во преговорите со соседите, да се задржи достоинството и почитта кон сопствениот народ, мора да бидете велемајстори за да водите надворешна политика, потенцираше кандидатката за пратеничка на ВМРО-ДПМНЕ Благоица Ласовска во гостувањето во емисијата “Само вистина”. Таа посочи дека новата влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ нема да преговара за тоа дали ние сме Македонци или за тоа која е националноста на Гоце Делчев. – Во однос на Договорот со Бугарија нема преговори за тоа дали јас сум Македонка, Македонец. Нема преговори за тоа дали Гоце Делчев бил Македонец или Бугарин. Ве молам, мора да имаме црвени линии, на кое ниво се сведовме ние како Македоци. Мора македонското национално достоинство да си го задржиме – вели Ласовска. (Курир)

Ласовска заборава дека црвена боја не може да се најде ниту за илјач откога дојде на власт Зоранчо од Муртино и дружината. Сите залихи од времето на Никола Груевски Зоранчо ги продаде на Северна Кореја.

Грчко месечно електронско списание за литература “Карта” објави портрет на Блаже Конески

Грчкото месечно електронско списание за литература “Карта” објави извонреден портрет на Блаже Конески насловен “Житија на Блаже Конески” проследен со преводи на седум песни од поетската ризница на нашиот најистакнат книжевник и лингвист именувајќи го “корнфеј” на духовниот живот на соседна Северна Македонија. Уредништвото изразва жалење што преводите се посре-



дувани, направени преку англиски преводи на поезијата на Конески додавајќи “не знаеме македонски, а со цел песните на Конески да стигнат до грчкиот читател, овој избор беше направен и покрај неговите очигледни ограничувања”. Пријателски интониран текст – илустриран со сјајниот портрет на Конески, дело на академскиот сликар Данчо Калчев завршува со изразување надеж дека наскоро ќе има преведувачи кои ќе се заложат да ја препорачаат работата на Конески во нашата земја директно од оригиналот. Независно од напишаното, преводите се многу добри. За поздравување се, особено благородните намери кои стојат зад оваа бележита објава на нашите грчки колеги по чисто книжевно перо и искреност. (Плусинф.мк) Најпосле нешто позитивно да дојде од таа држава по Григор Прличев со “Сердарот” иако тој за да добие признание се послужи со псевдоним.

Вучиќ: Србија ќе се откаже од членство во Европската Унија ако не добие отстапки за признавање на Косово

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека ќе се откаже од зачленувањето во ЕУ доколку Белград не добие отстапки за возврат за признавање на Косово и откажувањето од обидите да се запре влезот на новата држава во Обединетите нации, пренесува Ројтерс. По состанокот со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, Вучиќ рече дека едно решение за идниот однос на Србија со нејзината поранешна покраина не е можна без согласност со Москва. “Ако Србија не добие ништо за возврат, освен членството во ЕУ, за можната понуда да го признае Косово и неговото влегување во ОН, нашиот одговор би бил НЕ, рече Вучиќ. Србија, која е во преговори за влез во ЕУ, постави голем број предуслови за нормализирање на врските со Косово, вклучително и формирање заедница на српски општини и посебен статус за средновековните српски православни христијански цркви и манастири. Исто така, сака да ги регулира прашањата поврзани со енергијата и финансиите, пишува Ројтерс. Косово, каде што Албанците сочинуваат 90 проценти од населението, прогласи независност од Белград во 2008 година, речиси една деценија откако НАТО ја бомбардираше Србија за да го запре протерувањето на Албанците од Косово. Србија со сојузниците Русија и Кина го блокираа членството на Косово во меѓународни организации, вклучително и ООН. (Time) Ете пример како се бранат националните интереси. Не се дава нешто за ништо. Олигарсите кои денес ја водат надворешната политика на нашата татковина треба да одат во Србија не на курс туку на повеќегодишно училиште за да научат како се бранат националните интереси на нашата земја.

Have you been to Hamilton lately?
Reasonably priced & affordable! Come have a look!
For proven, trusted & professional service, contact your
Macedonian Realtor:



Chris Klashoff
Sales Representative

Business: 905.574.4600
Fax: 905.574.4345

chrisklashoff@royallepage.ca
www.chrisklashoff.com

ROYAL LEPAGE
STATE REALTY

987 Rymal Rd. E. | Hamilton, ON | L8W 3M2
Your partner to success!

CRIMINAL DEFENCE LAWYER
ALEXANDER KARAPANCEV
Have you been wrongly accused or charged with a criminal offence?

Impaired Driving
Domestic Violence
Sexual Offences
Drug Crimes
Theft and Fraud

Any charge can impact your record and life
Don't Wait, **CALL NOW!**
647 - 907 - 8418
Dallas Criminal Defence - irepresent.ca

Низ деновите на светската пандемија (2)



Танас Јовановски

Путин издаде налог за апсење на Сорос



Откако САД распишаа меѓународна потерница за истрага и апсење на милијардерот Џорџ Сорос, сега тоа го побара и Русија, велат извештаите на медиумите на ЕУ. Имено, откако беше покрената петиција во САД со која се бара финансискиот гигант Џорџ Сорос да биде гонет и да одговара за своите постапки и Владимир Путин иницираше механизми за апсење на основачите на "Отворено општество" стои во текстот на Panopticum.hr. Да потсетиме, Американците се убедени дека Сорос е закана за слободниот свет.

Џорџ Сорос е унгарско-американски тајкун, инвеститор, филантроп, политички активист и автор. Тој е претседател на Сорос Фонд Менаџмент. Познат е како "Човекот кој ја урна Банката на Англија" поради неговата кратка продажба на 10 милијарди долари вредни британски фунти притоа остварувајќи профит од една милијарда долари за време на британската валутна криза во 1992 таканаречена "Црна среда". Сорос е еден од 30 најбогати луѓе во светот. (Република) Хм, потерница по филантроп! Финансира сиромашни и ги учи како да се справат со богатите или поедноставно левите против десните. Наскоро ќе треба да се испрати потерница и

против Робин Худ или некој сличен на него.

Словенија повторно ќе подига заштитна ограда на границата со Хрватска



Словенија повторно ќе почне со подигање на заштитна ограда на границата со Хрватска со цел да ја спречи илегалната миграција, јави дописниот на МИА од Љубљана. Ова во интервју за Демократија го најави министерот за внатрешни работи Алеш Хојс според кого "потребно е заштитна ограда да се постави по должина на целата граница". Тој најави и дека ќе биде поставена дополнителна техничка опрема за надзор на граничната линија. – Не можеме а знаеме дали повторно ќе има мигрантски бран, но ние треба да бидеме подготвени да ја заштитиме границата на најдобар можен начин – Изјави Хојс.

А бре браќа Словенци, стрпете се. Не фрлаите пари бадијала. Македонската граница е толу добро обезбедена што ни пиле не може да ја прелета! Секој ден над Македонија летаат авионите на "братска" Грција. Голема грешка направи овој нашиот премиер, како ли се викаше, Зеза Заев, што не ги покани и Бугарите да летаат над Македонија. Колку многу ќе бевме побезбедни. Први во Европа.

Кога државата ја гледаш како бизнис

Лидерот на СДСМ, Зоран Заев вели дека нашата земја добро се справува со корона вирусот и оти сме добар пример. Доказ за тоа е што многу од амбасадорите решиле да не си заминат туку останале во земјава. На крајот ние

сме една "Кока Кола" фабрика, толку е нашето население, колку што има вработени во една фирма како што е Кока Кола или другите. Можеме ако сакаме и ние подобро да се организираме, ако институциите се максимално професионални, а политиката тоа да им го овозможи – изјави Заев во "Само вистина" на Канал 5 ТВ. Да не зема заев часови кај Амди Бајрам? Зошто да не сакаме? Зошто институциите не се максимално професионални? Зошто политичарите тоа не им го овозможуваат, а се на крајот од нивниот мандт?

Зеколи за Костадинов: Прототип на бездушен, дехуманизиран политички младинец

Политичкиот аналитичар Арсим Зеколи реагира на објавата од портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов кој го нападна ВМРО-ДПМНЕ за критиките кон власта за економските мерки во кризата предизвикана од корона вирусот. Ние пиштевме од нивниот терор, тие пиштат од нашите позитивни мерки и успеси, изјави Костадинов на што поранешниот амбасадор на Твитер му возврати: Прототип на бездушен, дехуманизиран политички младинец кај нас и во сите полполитички партии. Нула чувство за приоритети на мнозинството кое не се наоѓа во "ние" и "тие". (Република)

Како поинаку Костадин Костадинов ќе може да ја задржи својата позиција? Од кого може да очекува совет и помош? Од Зоранчо Заев?

Дали петседателот се согласува дека Македонците се Бугари: Денко Малески е советник на претседателот Стево Пендаровски

Професорот Денко Малески, кој деновиве е во центарот на вниманието поради тврдењето дека Македонците не се посе-



бен народ е на листата на советници на претседателот Стево Пендаровски. Како што стои на интернет страницата на шефот на државата Малески е надворешен соработник за прашања од областа на надворешната политика. Малески уште вели дека и Крсте Петков Мисирков и Гоце Делчев биле Бугари. На прашањето како компромис треба да се најде за да не става Бугарија вето на европската интеграција на Македонија, Малески вели дека македонската страна треба да се соочи со објективната вистина на начин на кој објаснив, вели тој. Целата објективна историска вистина кажува дека ние сме биле еден народ – вели професорот. По ваквите ставови на поранешниот министер за надворешни работи, се очекува претседателот на државата да излезе со став дали се согласува со тврдењата на неговиот советник. (Република)

Покојниот Ташко Кубановски велеше за многумина високи македонски функционери дека имаат завршени високи пријателски школи. Нивните дипломи се употребливи во секое "плодородно" поле. Денко министер, Денко амбасадор, Денко советник... Аман бре! Во Времето на Југославија, секој кој се испраќаше на функција надвор од нејзините граници се проверуваше неговото досие.

Голем број во тоа време беа спречени да одат надвор поради "неподобност". Сега секој еден близок до вровот е подобен за било која функција и внатре и надвор од државата. Кој ќе ја исправи Крива Дрина?

Македонски хотелиер има годишна плата 137.750 евра

Тоа што на Запад е корпоративно правило и синоним за успешност на менаџерите кај нас уште е табу тема – висината на платите на најангажираните лица во компаниите. Но еве и кај нас еден пример дека се почитува Законот за трговски друштва во делот на транспарентни објави на податоци за фонансиски примања на членови на органи на управување. Долгогодишниот прв човек на "Македонија-турист" синоним за македонски хотелиер Доне Таневски лани имал вкупни примања од 137.750 евра, пишува порталот Фактор.мк.

На господинот Таневски можат да му позавидат голем број овдешни хотелиери. Со многу труд, чесна работа и малку среќа се' е можно. Честитки за него.

Таравари: Во Владата имаме комплетен раздор, како да не е влада, ова е жалосно

Градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари во изјава за "Утрински брифинг" истакна дека проблемот со ширењето на корона вирусот во земјава е сериозен. Тој додаде дека надлежните институции треба заеднички да најдат конструктивно решение.

"Ние сме веќе во втор бран. Ако ги анализираме бројките сите држави во регионот заедно имамат помал број на инфицирани отколку кај нас. Исто е и со морталитетот. Состојбата е многу загрижувачка и многу сериозно треба да му се пријде на проблемот и да се остават сите партиски обојувања. Во Владата имаме комплетен раздор, како да не е влада, министерствата како да се канцеларии на одредени политички партии. И ова е жалосно", вели Таравари.

(Република)

Го допревме дното. Подолу не може. Ако овде најдовме комоција, се' е во ред. проблемот е во тоа што не е се' во ред. Во ред е за маккумина. Мнозинството не ќе може да се одлепи од дното во догледно време односно ако еднаш засекогаш не се стави крај на корупцијата.

Лугето со крвна група "О" се најотпорни на корона вирусот, а со "А" се во најголем ризик

Германски и норвешки лекари ги потврдија претпоставките на своите кинески колеги дека крвната група има одлучувачка улога во развојот на заболувањата од новиот корона вирус. Кинески научници на почетокот на март открија дека лицата со крвна група А имаат потешки симптоми на заболување од оние со крвна група О (нулта). Научници од универзитетите во

Осло и Кил врз основа на извршени 1610 анализи на крвта кај лица со тежок развој на болеста, кои се наоѓаат на распиратори, докажале дека е поголема веројатноста за зараза кај луѓето со крвна група А.

Инаку, анализирани примероци од крв се на лица од најпогодените области во Италија и Шпанија. Истражувањето предводено од норвешкиот научник Том Карисен и Германецот Андре Франке покажува дека пациентите со крвна група А имаат двојно поголеми шанси да бидат вклучени на респиратори отколку лицата со крвна група О. (Вечер)

Крвната група во овие тешки пандемски времиња не можеме да ја промениме и да сакаме сега или било кога во иднина. Секоја крвна група има свои предности и слабости.



"St Clement of Ohrid" Macedonian Orthodox Cathedral
"Св. Климент Охридски" – Македонска Православна Црква
Епархиски Соборен Храм
76 Overlea Blvd, Toronto, Ontario M4H 1C5 Canada
Tel: (416) 421-7451; fax (416) 421-0721
www.stclementofohrid.com E-mail: info@stclementofohrid.com
Fr. Sasho Celeski: (437) 225 – 0962; e-mail: celeskis@gmail.com

Donate

**MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL CONGREGATION
ST. CLEMENT OF OHRID,
TORONTO, CANADA
Registered Name:**

**MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL CONGREGATION ST. CLEMENT OF OHRID, TORONTO, CANADA
Business Number: 107652216RR0001**

CanadaHelps.org





Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights
Movement International

БИЛ НИКОЛОВ : Македонци во странство, ајде заедно да се обврземе дека нема да гласаме за ниту еден западен политичар кој нема да не поддржи.

Претседателот на Македонското Меѓународно Движење за човекови права (ММДЧП) и бескомпромисен борец за зачувување на македонскиот идентитет и интегритет, Бил Николов во својот најнов твит побара од иселениците ширум светот да не гласаат за ниту еден западен политичар кој нема да го осуди применувањето на нашата татковина.

Македонци во странство, ајде заедно да се обврземе дека нема да гласаме за ниту еден западен политичар кој нема да не поддржи. Се што бараме од нив е изјава со осуда на принудното применување на Македонија. Ако одбијат – не гласаме за нив. Тоа е нашиот долг кон сите генерации, изјави Николов.

Tell International Media to STOP Perpetuating Hate Against Macedonians

Send an instant email to major media newsrooms:

Visit mhrmi.org/act/media to instantly send the following text to the world's biggest media outlets. Tell them that their coverage of the forced Macedonia name change is perpetuating hate and celebrating cultural genocide. Tell them to defend our right to exist and that OUR NAME IS MACEDONIA. Share this and ask everyone you know to do the same. Don't stop.

We WILL get Macedonia's name back.
Go to mhrmi.org/act/media now to send this text:
Your coverage of Macedonia is perpetuating hate
The term "North Macedonia" negates our name and identity. Your coverage that the forced name change (that Macedonians wholeheartedly rejected) is a "resolution of a diplomatic dispute" is beyond offensive. We all have the right to self-identification, yet it is brutally stripped from Macedonians, and then shockingly celebrated. You are starting from the notion that Macedonia's claim to our own name

is "new", and that Greece "really" owns our name, despite generations spent denying the existence of Macedonia, outlawing the use of the "M" word, and executing brutal policies aimed at eradicating Macedonia and Macedonians. Their newfound claim to Macedonia's name - beginning in 1988 - is an admitted ploy to deflect from their anti-Macedonian policies. Do not celebrate cultural misappropriation and cultural genocide.

ПОВИК ЗА АКЦИЈА: КАЖЕТЕ ИМ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ МЕДИУМИ ДА ПРЕСТАНАТ ДА ШИРАТ ОМРАЗА ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ

Повик за акција. Посетете ја страницата <http://mhrmi.org/act/media> за бргу и лесно да испратите порака до најголемите медиуми низ светот. Кажете им дека начинот на кој известуваат за Македонија придонесе кон принудното преименување на Македонија и шири културолошки геноцид. Кажете им да го бранат нашето право да постоиме и дека НАШЕТО ИМЕ Е МАКЕДОНИЈА. Одете на <http://mhrmi.org/act/media> веднаш за да ја испратите следната порака до меѓународните медиуми:

Вашето известување за Македонија шири омраза


Изразот "Северна Македонија" го негира нашето име и идентитет. Крајно е навредливо вашето известување дека со принудното преименување на Македонија (кое Македонците во целост

го отфрлаат) се "решил дипломатски спор". Ние сите имаме право на самоопределување, но ова право брутално им е одземено на Македонците, а оваа постапка вие ја славите.

Во вашето известување тргнувате од претпоставката дека правото на Македонците на своето сопствено име е "новосоздадено", и дека Грција е "вистинскиот" сопственик на нашето име, и покрај тоа што Грција со генерации го негираше постоењето на Македонија, ја забрануваше употребата на зборот на "M" и спроведуваше брутални политики чија цел беше да се избришат Македонија и Македонците.

Нивното новоизмислено барање дека името Македонија е нивна сопственост - кое првпат го промовираа во 1988 го-

дина - е провиден обид да се одврати јавно го признаваат. Немојте да ја вниманието од нивните анти-македонски политики, што грчките политичари и славите оваа злоупотреба и културолошки геноцид.





July 12, 2020 – Toronto: The United Macedonians Organization extends best wishes to our first President, James Saunders, on the occasion of his 97th birthday. Happy Birthday James and we hope you will celebrate many more.

James Saunders (son of Spiro and Sophia Sandrin), was born 12 July 1923 in the village of Zhelevo, Lerin region, Macedonia.

His original given name was Mito (after his great-grand-father Dimitar), but later,

Happy 97th Birthday James Saunders

after arriving in Canada, he adopted the anglicized version James.

Something similar happened to his last name. The Greeks Hellenized his last name Sandrin into Sandras which was later anglicized in Canada to Saunders. On April 1, 1938, with his mother, brother Chris and sister Sally, James travelled by truck to Salonica, by train through Belgrade to Paris and from there by Steamship to the other side of the Atlantic Ocean, getting off at Halifax. From Halifax they continued by train to Union Station in Toronto, greeted by his father, who had emigrated to Canada in 1931.

In 1945 James married Dorothy and they have three children, Carol, Paul and Sophie.

James was very active in the Macedonian community. He was President of the Zhelevo Brotherhood Association from 1957 to 1959.

Being a President of the most active Macedonian organization at the time, gave him the honour to be chosen the first chairman of the committee for the newly proposed "United Macedonian Canadian Committee", which in 1959 became the "United Macedonians Organization of Canada".

James was the first President of the "United Macedonians" and very active later in the organizing committee for building the Macedonian



Orthodox Church, St. Clement of Ohrid, which was the first Macedonian church in Toronto and Canada. In 1974-75 James was again chosen for President of the "United Macedonians" and still finds time and energy to appear at our Organization's functions.

We owe many thanks to your leadership and vow to continue your legacy. Happy 97th Birthday James and all the best.



Среќен 97-ми роденден Џејмс Сандерс

12 јули, 2020 година - Торонто: Организацијата Обединети Македонци му посакува најдобри желби на нашиот прв претседател Џејмс Сандерс, по повод неговиот 97-ми роденден.



Среќен роденден Џејмс и се надеваме дека ќе прославува уште многу години.

Џејмс Сандерс (син на Спирос и Софија Сандрин), е роден на 12 јули 1923 година во селото Желево, Леринско, Македонија. Неговото првобитно име е Мито (по неговиот прадедо Димитар), но подоцна, откако пристигна во Канада, ја усвои англизираната верзија Џејмс. Нешто слично се случи и со неговото презиме. Грците го

елинизирале презимето Сандрин во Сандрас, кое подоцна во Канада е англизирано во Сандерс.

На 1 април, 1938 година, со неговата мајка,

братот Крис и сестрата Сали, Џејмс патувал со камион до Солун, со воз преку Белград до Париз и од таму со Параход до другата страна на Атлантскиот океан, пристигнале во Халифакс. Од Халифакс тие продолжиле со воз до „Јунион станицата“ во Торонто, пречекани од неговиот татко, кој емигрирал во Канада во 1931 година. Во 1945 година, Џејмс се оженил со Дорти и тие имаат три деца, Керол, Пол и Софи.

Џејмс беше многу активен во македонската заедница. Тој беше претседател на Желевското спомагателно здруже-

ње од 1957 до 1959 година. Да се биде претседател на најактивната македонска организација во тоа време, му ја даде честа да биде избран за прв претседател на одборот за ново предложениот „Обединет македонско канадски одбор“, која во 1959 година постана „Организација Обединети Македонци во Канада“.

Џејмс беше првиот претседател на „Обединети Македонци“ и многу активен подоцна

во организациониот одбор за изградба на Македонската православна црква, Свети Климент Охридски, што беше првата

македонска црква во Торонто и Канада. Во 1974-75 година, Џејмс повторно беше избран за претседател на „Обединетите Македонци“ и сè уште наоѓа време и енергија да се појави на настаните на нашата организација.

Ние сме многу должни на твоето раководство и ветуваме дека ќе го продолжиме твоето наследство. Среќен 97-ми роденден Џејмс и се' најдобро.



Канадско-Македонското Историско Друштво упатува честитки по повод

97-от роденден на Џејмс Сандерс, поклонувајќи се на неговото патриотско историско дело кое како факел свети и останува во незаборав за Македонците во Канада. За многу години голем Македонецу!

Организацијата Обединети Македонци во Канада е основана во 1959 година со цел Обединување на Македонците во нивната борба за етнички, јазични и културни права во Канада, како и ширум светот. За повеќе податоци слободно јавете се на нашата е-адреса info@unitedmacedonians.org, на нашата мрежна страна www.unitedmacedonians.org или на фејсбук <https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/>.

The United Macedonians Organization of Canada was founded in 1959 with the goal of uniting Macedonians in their fight for ethnic, linguistic and cultural rights throughout the World. For more information contact us through our e-mail address at info@unitedmacedonians.org, our internet page www.unitedmacedonians.org or on Facebook <https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/>.



Macedonian Orthodox Church St. Ilija

Address: 1775 Bristol Rd W, Mississauga, ON L5M 2Y5

Phone: (905) 821-8050

Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

GOFUNDME.COM

**Fundraising organized by Saint Ilija
Macedonian Orthodox Church**



**М.П.Ц. Свети Илија - Мисисага
Дезинфекција и санитизација**

**BIG THANKS GOES
TO
BRYAN PANDOVSKI**

GOD'S BLESSINGS TO HIS FAMILY



Неуморните членки на женска секција од Св. Илија



Неуморни се нашите почитувани членки на женската секција . Деновиве ги минуваат за расчистување на црковниот двор .

Голема благодарност до Трпана Марковиќ ,Милица Кожаровска Димески, Мила Диневски и Љуба Терзиевски за несибичното залагање и издвоеното време.

-Со почит од женската секција.-

Прославата на патронот на Св. Наум Охридски од Хамилтон



Трети јули е денот кога се чувствува празникот посветен на големиот Чудотворец, Закрилник и молитвеник пред Христа Бога, Преподобниот Наум Охридски, а тоа е воедно и Патронот на нашиот Храм, Македонската Православна Црква, Свети Наум Охридски во Хамилтон, Онтарио.

рика, поточно во Онтарио, каде во минатото населувајќи се во оваа прекрасна земја Канада, која на Македонецот шширум му ги отвори дверите како втора мајка татковина, како втора Црква изградена веднаш по Свети Климент Охридски во Торонто, од другата страна на Езерото Онтарио во градот Хамилтон изградена е втората Македонска Цр-



култот полека и тука се развивал кон почитта на Светителот, да се помолат и да си

беше голема но и малку горчлива со новонаста-

Со благослов на нашиот надлежен Митрополит, Американско – Канадски Г. Методија го пренесо-вме неговиот благослов и сослужувавме на Светата Литургија заедно со нашите собраќа од соседните Македонски Православни Цркви, со голема радост го претставивме и нашиот нов собрат, протое-рејот Александар Зашов од М.П.Ц. Св. Недела во Ејџакс кој за прв пат не посети и сослужуваше заедно со нас, парохискиот свештеник отец Ангел Станчев, отец Гоце Деспотовски од Кембриџ, отец Константин Митровски архиеерејскиот намесник од Мисисага,

отец Сашо Целевски од соборниот храм во Тороно, заедно со многубројниот верен Македонски Православен род Христијански.

На Литургијата исто така беа присутни, г-дин Ник Дурлов потпреседателот на Епархиското Собрание, претседателот од црквата Св. Климент Охридски од Торонто г-дин Владе Димитриевски, секретарот од црквата Света Недела од Ејџакс Крис Кожовски и многу други верници.

На многаја лета и Светиот Наум Охридски да не закрилува и запази и да биде непрестајен молитвеник пред олтарот на Севишниот Господ Бог.



Голема била љубовта и почитта на македонската православна душа на овие простори на Северна Аме-

ква на Свети Наума.

Старите ќе речат дека ништо не е случајно и се е по Божја волја. Па така



Свети Наум.

И на денот посветен на светителот, многу народ, како капки вода се соединува и нивниот пат дента води кон Црквата во Хамилтон, за да се поклонот и да ја целиваат Иконата

гиотворат срцата и души-те, да си ги глаголат и кажат премежјата, маките но и радостите и благодарно да коленичат на молитва на Светата Литургија на денот на Светителот.

Оваа година радоста

натата реалност и чума на овој 21 век, вирусот ковид19, па така почитувајќи ги и следејќи ги препораките од градските татковци, со држење социјална дистанца, го обележавме Патронот на нашата Црква во Хамилтон.

Многу добронамерници и верници од Кембриџ, Торонто, Маркам, Ејџакс, Мисисага и од околината дојдоа на Светата Литургија.



За многу години.
Отец Ангел Станчев



**Sv.Dimitrija Solunski Markham
Church BBQ Petrovden
Sunday July 12, 2020 after church service**

Please join us right after church service on Sunday July 12, 2020. We will be holding a BBQ in honour of our Saints Peter and Paul.

The Bbq will take place in our church parking area that will have an out door seating area. We will have limited seating as per Covid 19 regulations as we are still continuing to practice Social Distancing. Our Bbq will include kebapi, rice, baked beans, salad & your choice of a non alcoholic beverage for \$15



If you would like to place an order in advance for take out/pick up please contact us on Facebook/Messenger or call Menka at 905 201 8512.

Hope to see soon and be safe.

**BBQ, 12 јули 2020,
по повод празникот
Свети Петар и Павле**

Веднаш по неделната служба, ќе се одржи попладневна скара по повод и во чест на нашите Светители Петар и Павле. Скарата ќе земе место на нашиот црковен паркинг простор на која ќе биде овозможено седење.

Ќе има ограничен број на маси според правилата на Ковид 19, како што продолжуваме да практикуваме социјално дистанцирање.

Храната ќе содржи: кебапи, ориз, тавче гравче, салата и безалкохолан пијалок по ваш избор со цена од 15 долари.

Доколку сакате да направите нарачка предвреме и храната да биде спремна за да ја земете, ве молиме да не контактирате на Фејзбук/месинџер или Менка на тел. 905 201 8512.

**Се надеваме да ве видиме наскоро.
Однапред благодариме!**



**Donate
St. Dimitrija Solunski
Registered Name: St. Dimitrija Solunski
Macedonian Orthodox Church,
Markham, Canada
Business Number: 138675210RR0001
CANADAHELPS.ORG**

201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4

Phone: (905) 471-5555

Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada



Соопштение

Во пресрет на парламентарните предвремени избори што ќе се одржат на 15 јули годинава , ангажираноста на секој Македонец е од несомнено големо значење .

Во овие мигови на политички избор во кој се крои и зависи иднината на македонската држава, неминовно е покажување на голем степен на созреаност и обединувачки дух во интерес на македонската национална кауза.

Македонците во Македонија како и оние во светот, како никогаш досега се исправени пред големиот испит на идната национална судбина .

Злото надвиснато над Македонија од 2016 година , премногу трае и бара неминовно негово отстранување од политичката сцена .

Еден од начините е преку учеството на изборите и гласање за програмските определби и заложби на македонските партии во кои транспарентно и недвосмислено се залагат за поништување на северната вештачка творба како и раскинување на договорите склучени од неа., Преспанскиот договор со Грција, “добрососедскиот “договор со Бугарија , Тиранската платформа како и менувањето на уставот.

Целта е создавање на услови за пад на с...творба и можност за формирање на Татковинска македонска патриотска влада што ќе ги започне процесите на возвраќање на македонската национална држава.

Во тој контекст и Македонците во светот ќе можат да го најдат своето заслужено место во толку посакуваната своја татковина.

Со почит,

Координативно тело на Македонците во Европа, Австралија , Канада .

9 јули 2020, Женева, Лондон, Торонто, Мелбурн



CMPF COVID-19 Bulletin to CMP Residents

The Canadian Macedonian Place Foundation Board of Directors has CLOSED Canadian Macedonian Place to all visitors in response to COVID-19. Essential services such as Personal Support Workers (PSWs); emergency repair workers, and CMP staff are all being screened daily prior to access. Dr. Stefanovich has advised that due to the new relaxed Ministry of Health rules, requests from the pharmacy to your doctor for prescription renewals will no longer be needed. Due to medication shortages, most pharmacies will dispense only a 30-day prescription supply. Please monitor your medication supply carefully. Each tenant must designate ONE family member to call to deliver food, medicine and/or essential items. Tenants need to provide CMP staff with the name of their designated person. The security guard on duty will be provided with your designated person's name. When a delivery arrives, the security guard will contact the tenant and arrange for them to pick up their delivery at the front entrance. No direct physical contact with family members making deliveries is allowed. For tenants who are not mobile, deliveries will be brought to their apartment door. For seniors without a family please contact the Good Neighbour Project at 647-873-2230 and they will purchase and deliver groceries for you--no delivery fees.

Experience The 78th Annual Macedonian Open Golf Tournament STATION CREEK GOLF CLUB NEW DATE: TUESDAY, AUGUST 25TH, 2020

Dear Friends,

Given the current COVID-19 situation, the Macedonian Open golf tournament scheduled for Tuesday, July 14, at Station Creek Golf Club has been changed to Tuesday, August 25, 2020. After staying at home and social distancing, we'll be thrilled to receive the "all clear" to welcome you back to Station Creek! Together we'll enjoy a day of much-needed camaraderie and fun at the 78th annual Macedonian

guidelines issued by our Provincial and Federal governments will be strictly followed.

It's also possible that we may need to make further changes in order to comply with government regulations. In that case, we will be sure to update you as quickly as possible.

In the meantime, we're staying hopeful and eagerly looking forward to seeing you again!

Be sure to save the date for Tuesday, August 25, 2020, and register early to reserve your spot.

Sponsors and golfers can register online at: www.macedonianopen.com.

Or call Margarita or Snezhana at 416-755-9231 Ext 1.

Stay safe, stay healthy and take care,

Macedonian Open Golf Committee

P.S. During this crisis, the Canadian Macedonian Place staff members are working incredibly hard at keeping the home safe and sanitized for our beloved community. 24/7 security h-as been added to control interaction from outside the home.

With these increased expenses in mind, we'd be so grateful for any donation you can manage at this time.

Thank you kindly for your support!



Open, in support of Canadian Macedonian Place.

As always, the safety of our participants, volunteers, staff, and the employees of Station Creek is paramount, and all



850

**O' Connor Drive
Toronto On
M4B 3L6**

Apartments for senior citizens 65+
Fully renovated one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com



Канадско-македонскиот дом располага со апартаменти за лица над 65 години
Целосно реновиран апартаменти со спална, дневна, кујна, балкон и бања со туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чокров или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Дали Господ Исус Христос бил дрводелец?

Пишува:
прота-ставрофор
ИЛИЈА ДОНЕВ
416. 898 – 0496
ilijadonev@gmail.com
FB Ilija Donev



Дали Господ Исус Христос бил дрводелец?

Дали ова е точно?

Често во литературата се спомнува дека Господ Исус Христос бил занаетчија, односно дека бил дрводелец.

Дали во канонските Евангелијата има такви податоци?

За разлика од античките биографи, Евангелијата не даваат детален опис за животот на Господ Исус Христос. Во Евангелијата, според Матеј и Лука, се опишува Неговото раѓање, а одма после тоа Неговата јавна дејност - проповедта (види Лука 2, 40 – 52, овде евангелистот нуди краток осврт на Неговото детинство; спореди Лука 3, 23). Евангелијата според Марко и Јован, пак, го почнуваат Неговиот опис на животот веднаш со Неговата јавна дејност - проповедта. Треба да се има во предвид дека Евангелијата првенствено се фокусираат на Неговата проповед и чудата, на Неговото страдање и воскресението, што е, впрочем, и нивната најважна намера, а најмалку на Неговиот живот од детството. Така тие не обрнуваат многу внимание на податоците што се

среќаваат во античките биографии, како растењето, воспитанието, образованието, психолошкиот профил, занимањето и сл. Евангелистите сметаат дека податоците што се изнесени во Евангелијата се доволно и се пресудни за Неговиот идентитет како и за разбирање на Неговата личност и смислата и целта на Неговото доаѓање на земјата. Меѓутоа уште од најрано време се појавиле апокрифни (дополнителни или лажни) евангелија чија цел била да ги потполнат тие “празнини” од животот Христов. Така постанале евангелијата кои го опишуваат Христовото детство, растењето, тајни разговори со учениците и сл. Колку се тие точни и веродостојни сеуште не е утврдено. Богословски гледано, како и во однос на св. Претдание, сепак канонските Евангелија се единствените меродавни и сигурни извори за историскиот поглед на животот на Господ Исус Христос. Во нив Христос е претставен како проповедник кој постојано патува и нема стално место за престој, а не како занаетчија кој води посебен приватен живот. Така кај Лука 9, 58, читаме: “Лисиците имаат легла и птиците свои - гнезда, а Синот Човечки нема каде глава да наслони”. Некои од светите Оци објаснувајќи ги овие Христови зборови велат дека со тоа Он сакал да кажи оти немал лично место на живеење, немал своја куќа или дом. Овие зборови Исус ги изговорил во периодот на Неговата јавна дејност која ја опишуваат Евангелистите, додека, пак,

Неговото делување пред 30-та година од животот, не ни е многу познато. Неоспорно е дека детството го поминал со мајкаму Марија и Јосиф. Но, од каде идејата дека бил дрводелец?

Текст

Еден од најстарите текстови каде се зборува дека Господ Исус Христос бил занаетчија е Марко 6, 3, каде стои: “Не е ли Он дрводелецот, синот на Марија...” Меѓутоа, ако фрлиме само еден бегол поглед во ракописната традиција ќе видиме дека препишувањата на ова место кај евангелистите варираат и не се буквално исти. Така, според наведеното, постојат преписи каде стои “син на дрводелец” или, пак “син на дрводелецот и Марија”. Истражувачите не можат да се согласат кое од овие места најповеќе одговара на оригиналниот текст. Најчесто прифатениот превод “не е ли ова дрводелецот” е најтешкото и затоа му се дава внимание, иако постои соглас дека наведувањето по припадност по мајката (“синот на Марија”) е крајно невообичаено затоа што, по правило, синовите се наведуваат според таткото. Така било тогаш, а така, воглавном, е и денес. Затоа овде повеќе би се очекувало да се каже “син на Јосифа”. Ако се земе во обзир и тоа што евангелистот Марко овде воопшто не го спомнува Јосиф, затоа ваквата формулација останува и понатаму проблематична. Во Евангелието според Матеј текстот гласи малку поинаку: “Не е

ли Овој синот на дрводелецот? Нели Неговата мајка се вика Марија?” (Матеј 13, 55). Овде јасно се наведува дека Јосиф бил “дрводелец”, а не Исус. Подржувачите на мислењето дека Евангелистот Марко наведува историски сигурен податок дека Исус бил “дрводелец” сметаат дека Матеј 13, 55 тоа само го потврдува, бидејќи синовите, по правило, го наследуваат занаетот на таткото. Оние кои се сомневаат во наведениот текст во Марко 6, 3 сметаат дека тоа не е силен аргумент кој треба да се земе за точен и дека Он навистина не бил дрводелец, затоа што знаеме дека Исус бил исклучок од многу правила на друштвото во кое што живеел. Паралелата со Евангелието според Лука 4, 22 го испушта наведувањето на занаетот и едноставно гласи: “Не е ли Овој синот на Јосифа?”. Во секој случај, овој податок од текстот не дава јасна и сигурна слика дека Исус бил навистина дрводелец. Он, можеби, му помагал на Јосифа околу извршувањето на неговите занаетчиски работи, но не може да се каже дека го водел занаетот.

Во двата случаеви Неговите сограѓани од Назарет Исуса Го нарекуваат “дрводелец”. Со тоа тие ја нагласуваат разликата помеѓу Неговите чудесни дела, пропратен со мудри поуки, и Неговото човечко потекло. Тие Него добро Го познаваат, како и тоа од кое семејство потекнува. Како е можно, се прашувале, еден занаетчија, син на занаетчиско семејство, доаѓа во Назарет со

учениците, поучува во синагогите, и згора на тоа Неговото учење плени и воодушевува: “Од каде на Овој човек таква способност? Каква премудрост Му е дадена? Неговите раце прават се’ па дури и болни лекуваат? Не е ли Он синот на Марија... Меѓутоа, без разлика што луѓето од Назарет Го нарекувале занаетчија или Го нарекувале син на Јосиф занаетчијата, поентата е во тоа што треба да се нагласи старозаветната класна разлика помеѓу мудрите, образовани, занаетчии и обичните работници. Имено, непоимливо било од обичен занаетчија да се очекува таква мудрост!? Во книгата на Исус Сирак 38, 27 читаме: “Така е со синарите и дрводелците, кои работат ден и ноќ; така е и со оние што резба прават и постојано се трудат околу измислување на нови шари; со сите сили се трудат сликата нивна да личи на она што го прават; и се грижат за да го усовершат своето дело”. На таквите, пак, писмено ста или познавањето на писмото им е суштинска спротивност (Исус Сирак 39, 1): “Само оној што душата своја ја посветил на размислување на законот на Севишниот, тој ја бара древната мудрост и се занимава со пророштвата” (спореди понатаму 39, 2-11). Оттука само по себе се поставува прашањето: како Овој занаетчија може да поседува толкава мудрост?

Заклучок

Во Христовото време мнозина во Галилеја и во Јудеја како и многу писмени луѓе

па и фарисеи имале по некој занает од кој живееле. Во тогашно време занаетчиството се сметало за чесна работа. Така и св. Апостол Павле, покрај скромната писменост што ја поседувал, бил и занаетчија: се бавел со изработка на шатори (Дела Апостолски 18, 3). Токму занаетот му овозможувал при извршувањето на мисијата да биде материјално независен. Меѓутоа, како и да е, не може со сигурност да се прифати тоа дека Исус бил “дрводелец”.

Од друга страна во списите не наоѓаме сведоштво за такво нешто. Освен тоа Исус во своите параболи никогаш не користи слики или споредби од дрводелскиот занает, но наспроти тоа многу употребува примери од земјоделието, риболовот, сточарството и сл. Имајќи го предвид таквите примери повеќе постои можност да кажеме дека Исус се занимавал со риболов отколку со некое друго занимање (Лука 5, 1-7; Јован 21, 4-6). И уште, прашањето за Христовото занимање – дали бил занаетчија или не – е посебно занимливо затоа што Неговите сонародници не очекувале мудрост од човек кој не го познава писмото и не е мудрец. Но треба да знаеме, како во многу други сегменти на Божјото откровение во Исуса, Бог делува неочекувано и со изненадување за религиозните Евреи. Бог им дава мудрост на оние од кои најмалку се очекува. Така се рушат класните стереотипи, а Бог влијае на начин кој за скаменетата религиозност останува препознатлив.

St. Nicholas Macedonian Orthodox Church Community Centre
 Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6
 Phone: (519) 966-6257
 Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada



Братскиот целив на Светите Петар и Павле

Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат заедно...

зашто таму Господ дал благослов и живот вечен!“
 (Псалм 132)

Иконата на која што гледаме како Светите Апостоли Петар и Павле, разменуваат братски целив, има големо значење и содржи длабока и татковска поука за нас. Едниот ја градеше Црквата меѓу еврејскиот народ, а другиот обиколи голем дел од тогашниот свет и го посеа Христовото семе на добра почва (вклучително и Македонската земја ја благослови и освети со своите чекови и Христови зборови, бидејќи овој човек имаше Ум Христов) и се нарече – татко на незнабошците. Имајќи го Христос во своите срца (Кого за ништо не го менуваа) и Христовите енергии во меѓусебните односи, живееше во бесконечниот океан на Христовата љубов и ги поставија темелите на Црквата (со Христос, како аголен камен!).

И поставија еднаш за секогаш пример и правило како се гради Црква (пред се, како тело Христово). Ако имаа завист апостолите меѓу себе, што ќе направеја? Ништо, буквално. Но, Христовите зборови им се врежаа до коскената срж, еден на друг да си бидат слуги. Кој сака да биде

прв, нека биде последен и слуга на сите, рече Христос. Имајќи, такво смирение Св.апостол Павле, ќе се смета себеси за не-

прави што е непристојно, не бара свое, не се срдил, не мисли зло...“ (човек не знае кој стих по прво да го цитира). Какво татковско



достоен да биде апостол. Св.ап. Петар, човекот со цврста вера како камен, ќе се уплаши од Христовата чудотворна сила и ќе рече:

„Оди си од мене оти сум човек грешен!“ Истото смирение го покажа и кога побара да биде распнат, наопаку, сметајќи се за недостоен да загине како возљубениот Учител – Христос. Оној што најмногу љуби, најмногу и се смирува (Св. Софрониј од Есекс).

А Љубовта им беше совршена. Па, од чие срце процветаа зборовите за Љубовта (Химна на Љубовта 1 Кор.13). „... Љубовта е долготрпелива, полна со добрина, љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не

срце покажува Св.Павле кога секојдневно умирајќи (во разни опасности за Христовото дело), мисли на своите браќа, црковните општини што ги основал, пишува посланија, ги утешува, каде треба укорува, ги крепи и ги милува со одбрани зборови и вистински чувства. Ум Христов, но и срце Христово. „Царството Божјо е во вас внатре“, рече Христос. Имајќи го Христос во себе, апостолите го прегрнаа со исцелителска прегратка целиот свет. Затоа што срцето им станало небо, осветлено со Сонцето на правдата - Христос!

Братски целив... Како што не толку одамна во нашата христијанска напатена Македонија, браќата се целиваа и делеа себрат-

ски. Не по половина, туку повеќе за другиот. Тоа е братско делење. Братот мој е мојот живот. Но, за жал, примери за таква братска љубов се помалку има. Борба за власт, за првенство, за надменост, за богатство, за мојата вистина, за мојот идеал, за кариера, за добро име или јавно мислење... Дури и детскиот свет се заразил од овој вирус на егоизам. Човекот гледа непријателски во другите, се оградил во замок од бариери, и душата негова се распаѓа без љубов. Благословот Божји се повлекува, остануваат само физичките сидови на Црквата. Солта како да ја губи силата. Се стеснило срцето човечко, само за самољубие – егоизам и себичност има место. А тоа е отров. Лек за него? Христовата совршена, жртвена и распната Љубов (односно Самиот Христос, бидејќи Бог е љубов)!

Таква љубов имаа светите апостоли, светите отци и сите свети. Ако сме Христови, треба и ние да го задобиеме и сочуваме овој скапоцен дар на љубовта. Инаку, ќе се најдеме надвор, пред творените врати зад кои ќе биде „Свадбата“, односно Царството Божјо, гозбата на љубовта. Само то спомнување или пишување на

зборот „љубов“, дава надеж и сила. А, вистински да се има, како состојба на душата? Е тоа е рајот! Човекот што има љубовно срце, не може ладнокрвно да чуе вести и да види сцени од деловите во светот каде што има насилство и детски солзи. Иако е далеку, неговото срце сострада и болува.

„Сите сме криви (виновни) за се (сето зло и лошо во светот)“ - вака Достоевски, пишувајќи, длабоко и правилно размислува и открива христологија согледана во себе. Станавме апатични, безчувствителни за злото и страдањето околу нас и се чудиме, откаде сега овој страшен вирус? Па тој е само мало видливо делче од тешко разболеното душевно ткиво на човештвото. Како некој чир на површината, покажува дека срцевината е расипана, човештвото е тешко заразено со гревот и човечкиот лик длабоко се икривил до непризнавање. Создаден да личи на Бога, на Создателот, тој потонал во мрачните демонски форми. И ова не е казна, туку отрезнувачки лек. Господ допушта вакви болести, како некој вид на електрошокови за разбудување, реанимација на западнатото во клиничка смрт – човештво.

Но, надежта да не ни слабеет! Христос го победи ѓаволот, гревот, злото и смртта. Христос е истиот и вчера (времето на апосто-

лите) и денес и во вековите! Молитва за себе, за лекување на гревовните красти. Молитва од срце и ете го Христос и неговата топлина и милост. Молитва за другите, за братчето за сестрата, ете го уште поблиску Христос. Молитва за починатите, за болните, за заедницата, за оние што се осамени, за оние што не ги познаваме, за неверните, за сите и за целиот свет. Ете го целиот бесконечен Христос.

Тој во нас, ние во Него, соединети со Него и едни со други, како што пишува Св. Јован Богослов. Да се прегрнеме со сите наши слабости и рани (не физички барем засега, но мисловно, молитвено и најважно – искрено) и да си речеме ХРИСТОС ПОМЕЃУ НАС! Благословот, очинската љубов и молитвите на Светите Апостоли, да бидат со сите вас!



Свештеник
 Емил Атанасов
 Црква „Свети Никола“ - Виндзор

Мислења на нашите читатели: Што треба да донесат изборите во Македонија?

Каролина Ристеска,
македонска активистка:



Изборите во Македонија ќе донесат пред се победа за ВМРО ДПМНЕ и обнова на државата. Овојпат иако ќе сакаат да го зголемат на нефер начин бројот

на пратеници од страната на сдс нешто слично како во 2016 та нема да им успее. Народот е разбуден! Народот во Македонија ќе го казни сдс! Изборите во Македонија ќе овозможат државата да застане на стабилни нозе и еднаш засекогаш како што доликува на еден стар и горд народ ќе се избораат Македонците за свое место во европското и светското семејство на народите. Што се однесува до епидемијата имало и ќе има разни епидемии, луѓе се раѓаат и умираат но, едно треба секој да научи дека треба да живееме како гости на земјава, да не се расфрламе на сите страни со раскош, да бидеме скромни и задоволни со тоа што го имаме. Да ја чуваме земјата, да живееме достоинствено и да раѓаме деца. Да ги воспитаеме идните поколения дека и тие треба да се грижат за земјата. Сето ова го забравивме во трката за пари! Тоа е страшно! Парите создаваат поле за натпревар, а всушност токму тие се и мерило за алчноста кај политичарите и кај некои луѓе. Еден таков успешно си ја продаде сопствената земја, но за среќа народот во Македонија е мудар и очи отвори во изминативе 3-4 години на сите негови злодела со пенкало ќе им стави крај. На 15 ти ќе победи 14ката на професорот Христијан Македонецот! На 15 ти Македонија гласно ќе му каже на целиот свет дека ја научи лекцијата: раздели па, владеј! Народот се обедини и научи дека само заедно во едно јато собрани сме најсилни и единствени да го победиме злото кое ровари немилосрдно изминативе години во Македонија. Одбројувањето е започнато стигнавме до петтиот ден пред финалното гласање на изборите. Трката ја трчаме безмилосно обединети за Македонија оти друга Македонија немаме. Затоа браќа и сестри Македонци, Срби, Бошњаци и Албанци, Роми и Бугари, одиме сите заедно обединети за поубава, побогата и европска Македонија.

Стилијан Самрџиев, активист за македонската кауза од Егејска Македонија:



Како државјанин на друга земја не ја живеам секојдневната состојба во

Македонија но имам мислење во целина затоа што се обидувам да бидам

информиран за целата ситуација во Македонија. Македонските патриоти во Македонија бараат национална стабилност во Македонската нација по изборите на 15 јули. Изборите мора да донесат надеж за враќање на гордоста во државата Македонија. Едно од барањата на македонскиот народ е целосно уништување на договорот од Преспа. исто така единствениот легитимен јазик во државата Македонија да биде Македонскиот јазик. Изборите мора да донесат Национална, политичка и економска стабилност во рамките на македонската нација но народот ја има моќта во своите раце да гласат на 15 јули., ќе гласаат за нивната земја и за нивната гордост! Се надевам дека вечниот креатор на универзумот да ги осветли своите души да ги изгласаат вистинските луѓе за кои ќе ја направат Македонија повторно горда и просперитетна.

Дејанчо Антонијевиќ активист во македонската заедница во Канада:

Предвремените избори многу се важ-



ни, како прво да се смени ненародната власт која работеше спротивно од вољата на народот, не го слушаше за референдумот за преспанскиот договор со Грците за бугарскиот договор во кој се бара да се откажеме од нашите идеји за слободна унитарна демократска Македонија. Значи народот треба да знае дека овие избори се или ќе не' има како Македонци, Македонска држава, Македонски народ, Македонска црква, Македонско писмо, или ќе не' снеса со останување на СДСМ, на чело со Заев, сето ова што го наведов горе ќе се избрише .

Сега имаме историска шанса да се излезе и да се гласа против актуелната власт и тоа во што поголем број тоа е подобро, избор немаме голем освен да се гласа за обнова за Македонија на ВМРО ДПМНЕ на чело со Христијан Мицковски и коалицијата. Народот не смее да се манипулира со помалите партии кои тајно работат за СДСМ, а да им се одземат гласовите на ВМРО ДПМНЕ .Тое треба да се спречи, мораме да сме сите заедно под една единствена партија која во моментот може да ја симне СДСМ а тоа е ВМРО ДПМНЕ сакале или несакале моментално тоа мора да биде нашиот избор број 14 за спас на Македонија .

Др. Лефтер Манче, патриот:

Јас во Македонија одам секоја година од 2000-та и преку многу години не само еднаш како во 2015 година бев 5 пати. Од 2005 г. до 2015 со радост гледав од авионот како се градат фабрики во Бунраџик ама какви фабрики

како Џонсон Мети од Англија кој произведува катализатори за сите коли во Европа и има годишен извоз до 1.5



миларда долари. Како претплатник на Капитал од Скопје голема радост ми носеше да

читам дека безработицата падна од 38 на 23% а платите се искачија од 13 на 22 илјади денари. Се отворија германски фабрики во Битола и Кавадаци кои даваа работа секоја од нив над 6000 работници. Видов и во Охрид се гради голема германска фабрика во слободната зона и тогаш мислев дека како да сум во Унгарија.

За жалост после 2015 година дојде крај на германската фабрика во Охрид како и други во Бунарџук 2 и сега од авионот не гледав нешто да се гради. Сонувам изборите ќе донесат влада која ќе се гради како во унгарија штом се заврши големата фабрика на мерцедес сега се гради нова за БМВ со плати над 1000 евра на месец. Во тие години бевме меѓу најдобрите доинг бизнис во Европа, сега сме на дното. Ќе видиме што ќе избере народот овој пат.

Драги Стојковски претседател на Организацијата Обединети Македонци од Канада:

Најважно што треба да донесат изборите на 15ти јули е да победат маке-



донски родољубиви сили кои ќе имаат бројност, храброст и доблест за да

ги раскинат сите штетни договори кои насила и без согласност на македонскиот народ ги потпишаа и спроведоа велепредавничката мафија предводена од Дон Заев.

Никола Делов, секретар на Организацијата Обединети Македонци од Канада:

Сите избори треба да донесат владеење на правото според вољата на граѓаните, но тоа во Македонија досега ретко се случувало, а во овие околности сигурно нема да се случи. Еве зошто:

Прво, изборите се сосем нелегални затоа што целиот владеечки апарат е нелегален, со години...

Второ, изборите се наметнати од .Алето зашто сегашната гарнитура не е сигурна дека наесен ќе има берикетна жетва и така натаму...

Овие избори имаат реални можности да го прекинат досегашниот модел на двопартиско манипулирање, ограбување, малтретирање, обесправување,

обезличување и бришење на македонскиот национален идентитет со влегување во Собранието на неколку независни партии, ако тоа евентуално го дозволи .Алето. Но, досегашната пракса покажува дека во Република Македонија се одвива според директивите од .Алето, а најмногу изборите. Јас не сум член на ни една политичка партија, но во оваа ситуација од голема важност е да се поддржи коалицијата на ДПМНЕ за го добие мандатот за формирање на владата во Република Македонија, а потоа да се присили да го спречи понатамошното дезинтегрирање на македонскиот идентитет. Во спротивно Македонија ќе биде обезличена и изгубена како таква за долго време.

Соња Павловска, патриотка:

Уште неполна недела не' дели од моментот на разврската, и дилемата: ќе ја покаже ли нашиот напатен народ својата политичка зрелост во овој решаваачки судбоносен момент ?

На кого ќе се даде СУДБОНОСНОТО ДА ? - На оние кои се одрекоа од името под кое стоиме во записите илјадници години? - на оние кои се одрекнаа од славната повеќе илјадна историја ?

- На оние кои ни ги уриваат славите историски споменици?- На тие што со срамни "бомби од кондоми со боја", бесрамно ги обесчестуваа институциите на државата, на запрепастеност на светската јавност, и со тоа го



доведоа народот до крајна поделеност? - Дали и понатаму ќе му подлегнувате на оние к а м е л е о н и , кои од проститутки со кондоми, се

претворија во "најмилосрдни месии" и како попот пред велигден, што од куќа до куќа крсти вода, овие бесрамно го обработуваат македонецот да им подлегне на лагите и сценаријата што од надвор се спремени, а од внатре спроведувани од домашните предавници (самонаречени спасители) за последниот смртоносен удар. Драги браќа и сестри, ЗЛАТНИ МАКЕДОНЦИ, Души со векови мачени, делени, ограбувани, раселувани, потценувани, во овој судбоносен момент од ќе останеме или нема повеќе да постоиме, на вас, кои сте останати да ја докрепите честа на својата славна, но за тоа и напатена мајка, во ваши раце е останат судниот момент, - Вие сте славните Македонци, кои ја изградиле македонија и го цивилизираа светот. - Исправете се гордо и застанете "свои на своето", дајте го гласот за оној кој со векови се борел и се бори и со надворешниот и со домашниот непријател. со бог напред и на помош Македонијаааааа, на Македонцитееее, било кај да еееее, и ќе остане.

ФОРМИРАЊЕ НА ПРВАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО КАНАДА (1)



Македонска катедрална православна црква „Свети Климент Охридски“ е стожер на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко и претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната земја Македонија. Овој црковно - национален дом е најголем центар на раселените од сите делови на Македонија. Таа е место на другарување на Македонците од седум до седумдесет и седум годишна возраст. Со други зборови, таа е македонски центар за поколенијата.

Тоа е постигнато благодарение на демократска Канада која се смета за светски пример на мултикултурно општество. Таа е прва земја во светот која официјално го призна мултикултурното шаренило и ја продолжува континуираната, значајна и доследна недискриминаторска политика. Со тоа, мултикултурата на заедништво, почит и љубов кон Канада се прогласи за политика на власта на Канада, каде што секој староседелец или новодојденец како Канаѓанин има право на слобода на свеста, верата, мислата, изразувањето, мирното собирање и дружење, уживање и развој во сопствената култура, пропагирање и применување на сопствената религија и употребата на мајчиниот јазик.

Македонска православна црква „Свети Климент Охридски“ е изградена во убавата метропола Торонто. Тој е распространет на брегот на езерото Онтарио, на осумдесетина километри од Нијагарините водопади и претставува град со многу европски нишани, кој магично го привлекува и опијува посетителот и намерникот. Торонто е град со прекрасни облакодери, раскошни населби со архитектура адаптирана од целиот свет, со уметнички галерии, музеи, опера и со други многубројни културно-историски споменици. Тој е најголемиот индустриски, културен, политички, административен и спортски центар, како и бисер на Онтарио и метропола со големи перспективи.

Се претпоставува дека Торонто е третиот град по големина на македонското население. Според некои неофицијални податоци, во оваа метропола и во околните места свиле гнезда стотина илјади Македонци од сите делови на Македонија. Затоа се вели дека тој е македонски цр-

ковно-национален центар за поколенијата. Тие се соживеале и си нашле место под сонцето во секојдневниот живот со стотината други народи, нации и етнички групи од целиот свет, кои се доселиле во овој убав и по многу нешта карактеристичен велград на богатите простори на Онтарио.

Првите македонски доселеници во Канада дошле во 1897 година. Заради високите дострели, особено на економско поле, Македонците се една од најзначајните етнички групи во Торонто и играат важна улога во целокупното живеење. Нив ги има од сите краишта од Македонија, кој се тесно врзани особено со црквата „Свети Климент Охридски“ и со организацијата „Обединети Македонци“.

Иницијативата за формирање на оваа Македонска црковна општина и за нејзина изградба се роди на четвртиот Илинденски пикник што Националната организација „Обединети Македонци“ го одржа на 29 јули 1962 година. Тоа беше израз на силната љубов кон дедовската земја, Македонија, која секој иселеник длабоко ја носи во своето срце. Повеќе од осум илјади Македонци од Торонто и од околните места се собраа на пикникот во месноста Дон Милс.

На пикникот, кај сите присутни имаше голема возбуда, бидејќи за прв пат во Торонто беше присутен македонски владика, епископот Злетовско-струмички г. Наум. Тој, заедно со свештеникот Кирил Стојановски, на мајчин македонски јазик им се обрати на присутните и одржа помен-служба. Тоа беше незаборавно доживување и остави позитивни траги во црковното живеење кај Македонците.

Затоа со право се вели дека таа средба на организирано илинденско чувствување значеше верба, желба, единство и љубов кон родната земја на македонските доселеници во Торонто и околината. Подоцна, со обновувањето на Охридската архиепископија се запали искрата за вековното црковно и национално живеење на Македонците.

Инаку, во историјата на Организацијата „Обединети Македонци“ е забележано дека во педесеттите години од минатиот век се појави група Македонци, претежно од егејскиот дел на Македонија, која имаше за цел

да формира самостојна национална македонска организација. Притоа, беше поставено и прашањето за зачувување на македонскиот национален идентитет, како и обединување на македонските доселеници во Канада.

Првиот чекор, во оваа смисла, беше направен на пикникот во 1958 година. Овој пикник во националниот живот на Македонците во Торонто и пошироко има посебно значење. Тој претставува прв значаен симбол на иселеничкото единство на Македонците од етничка Македонија. Меѓутоа, 28 април 1959 година е запишан со златни букви, биделки на тој ден се одржа историската конференција, кога беше прифатен Уставот и беше донесено решение за формирање на Македонската национална организација „Обединети Македонци“.

Организацијата „Обединети Македонци“ беше регистрирана како македонска национална културно-просветна непрофитна организација. Тоа овозможи таа да успее да ги обедини Македонците на национално и духовно поле и да развие силна дејност во животот на доселениците од сите делови на Македонија и да ги отстрани влијанијата на туѓите пропаганди.

Меѓутоа, се чини најзначајно е тоа што на големиот собир што на 7 август 1962 година се одржа во хотелот „Кинг Едвард“, се донесе одлука за изградба на црква што ќе го носи името „Св. Климент Охридски“. За претседател беше избран истакнатиот иселеник Спиро Сандрс од с. Желево, Леринско, а за потпретседатели беа избрани Коста Андрус и Павле Базел-Василевски. Исто така, во управата влегоа и Питер Флоров, Дан Папас, како секретар, а Мајк Нешевич и Паул Џорџ беа избрани за благјаници, додека во Надзорниот одбор беа вклучени: Џим Сандерс, Стево Тодоровски, Ван Петров, Виктор Паскалов, Џон Червенков, Благоја Тодоровски и Луј Мисиос.

На свеченоста присуствуваа и неколкуте стотици македонски доселеници, како и епископот Злетовско-струмички, г. Наум и протаставрофорот Кирил Стојановски. Тие беа првите македонски црковно-национални мисионери во најголемата македонска колонија во Канада, кои, за прв пат, на 12 август 1962 година, во „Желевската сала“ во Торонто, извршија богослужба на мајчин македонски јазик, како и прво крштевање. Тоа беше настан што остана во сеќавање и е запишан со големи букви во историјата на оваа црковна општина.

Меѓу најзначајните и бележити датуми на црковната општина „Св. Климент Охридски“ е, секако, 12 декември 1962 година кога Црквата беше

регистрирана пред канадските власти и чиј документ беше испраќан до бројни македонски семејства. Целта беше да се подигне моралот и вербата кај дојденците без разлика од кој дел на Македонија, а кои, не по своја вина, дотогаш своите црковни потреби ги задоволувале во немакедонски храмови, од кои поголемиот број беа изградени токму од средства на Македонците, особено од Егејска Македонија.

Активностите на членовите на новоформираната црковна општина и на организацијата „Обединети Македонци“ од ден на ден беа поголеми и позначајни во остварувањето на големата идеја за своја Македонска православна црква. Така, во период од две години, тие собраа голем број финансиски средства и беше купено местото за идниот храм во централниот и богат Торнклиф Парк, во Ист Јорк, град што е збратимен со Скопје.

Како резултат на тоа, на 5 април 1964 година, на тоа свето македонско парче земја, во присуство на повеќе од 500 души, пријатели на Македонците и претставници на општината Лисајд, беше поставен камен-темелникот на Црквата. По тој повод, во специјална кутија беше ставена посвета на македонски и англиски јазик и беа запишани имињата на сите настојатели и местото на нивното раѓање во Македонија. За проект на Црквата беше користена макетата на академскиот сликар Питер Стојанов од Желево, Леринско, кој го понуди ликот на денешната катедрална црква.

Една година подоцна, на 18 април 1965 година, архиепископот Охридски и Скопски и прв митрополит Македонски, г.г. Доситеј, во сослужение со Злетовско-струмичкиот епископ г. Наум, протаставрофорите Нестор Поповски и Атанас Попов, како и, во тој период архиѓакон, митрополитот Кирил, а во присуство на неколку стотици македонски доселеници од сите делови на Македонија, го изврши осветувањето на храмот „Св. Климент Охридски“.

Со пуштањето во дејност на оваа црковна општина, македонските доселеници започнаа да живеат свој македонски црковен живот. Секоја година сè побогат, сè поразновиден, сè позначаен, самосвесен и попривлечен црковен живот. Зашто, со право тоа место стана центар на сите Македонци од сите делови на Македонија. Продолжува

Пишува СЛАВЕ КАТИН



Мислења на нашите читатели Како се справуваме со справуваме со пандемијата?

Во деновите на светската пандеија и злото кое завладеа со светот (се надеваме дека ќе му дојде скоро и крајот), речиси ги изгубивме сите редовни активности на кои бевме се навикнале низ годините.

Убавините на средбите, срдечните ракувања, презрат-

ки, македонското оро за рака, познатите банкети, концерти, фестивали, свадби, падури и испраќањата кон вечните домови се изобличаја замирајќи целосно или сведоувајќи се само на дузина луѓе. Во нормални услови нашата македонска заедница како овде во Канада, така и заедниците во САД, организира-

ни најбројно во македонските православни цркви кои важат и функционираат како духовни и културни центри на Македонците, вриеше како во кошница. И кога се жалевме дека нема доволно посета, ниту помислувавме каква се' ситуација може да не' затекне однадеж и безнадеж да престане.

Додека чмаеме во своите домови следејќи ги виртуелните случувања во светот, обременети секој час со мисликите како утре, и понатаму а како последица на целокупната ситуација во која како алките на синџирот сме врзани, решивме и ние по виртуелен пат да ги побараме луѓето кои многу и' значат

на заедницата и кои се оневозможени во извршувањето на својата мисија целосно или делумно. Ги запрашавме како се, каде и што прават и како се справуваат во деновите на пандемијата...

Димитар Цонев, нутриционист:



Како се справуваме со Covid 19 и Пандемијата? Со еден збор застрашувачки, со страв за секој на планетата. Но, во прашање е здравјето за секој поединец. Застрашувачки е : што сеуште нема лек за ова опака смртносна болест. Мојтаа порака до македонскиот народ е да пие многу течности, свежи сокови со висок процент на Ц и Цинк витамини - како и чаеви од свежи коприви кои содржат железо и Цинк минерали. Препорачувам да се употребува гџмбир или англиски (Ginger), многу е лековити ги уништува сите инфекции што влегуваат во организмот. Стресот за секој човек е погубен за имунитетот. Организмот е далеку поподложен на вируси кога човекот е под стрес. Информациите со кои не' бонбадираат секој ден се стресни за организмот. Дозволете си време за квалитетен сон, посебно е опасен за старите и хронично болни лица. Постарите и болните нека седаат дома, повеќе витамини и без паника.

Драгица Димовска - претседател - WoodbridgeMacedonian Seniors Club.



Клубот на пензионетите од градчето Вудбриџ "Woodbridge Macedonian Seniors Club" постои повеќе од 7 години.

Во него членуваат околу 150 пензионери. Целта на форми-



зионерите да не се чувствуваат осамени, да другаруваат и да се активираат во разни активности. Секој понеделник, среда и петок од 6 до 11 часот навечер се правеа средби, со играње бинго, карти македонски ора. А на сабајле во понеделник, среда и петок беа активни со разни вежби и јога водени од тренери професионалци меѓу кои брше и д-р Диана Бакаловска. Поради корона вирусот сите овие активности застанаа, Но сепак ние од управниот одбор во кој влегуваат Драгица Димовска, Лена и Џорџ Џианкос, Мајк Ниџов, Џорџ Нешевич, Лили Трентос, Мери и Дени Нитсопулос и Роса Петковска одржуваме средби на 2 метра растојание или се договараме телефонски и донесуваме решенија по кои постапуваме во ова критично, необично време. Почесто им телефонираме на членовите а и тие ни се јавуваат разговараме со нив и знаат дека не се сами во ова време и иако не се среќаваме физички сепак сме заедно и да му благодариме на бога што сите досега сме добри. Се надеваме дека ова време со Корона вирусот ќе помине и пак ќе бидеме заедно и ќе си ги продолжиме нашите активности како и порано. Им порачувам на

Др. Валентина Пеева специјалист по интерна медицина:

Иако ширум светот деноноќно се прават истражувања во врска со превенцијата и третманот на



вирусот КОВИД-19, сепак засега останува една голема непознаница за сите нас, која влева несигурност.

Новонастанатата ситуација со пандемијата, наметнува адаптирање кон новите услови на живеење што создава вознемиреност кај поголем дел од популацијата. Секој од нас се труди на најдобар можен начин да се гризи за себе и своите најблиски со прифаќање на новите норми на живот.

Јас лично, како лекар, исто како и моите колеги и останатите здравствени работници, сум во центарот на падемијата како дел од моите секојдневни работни обврски. Работниот ден често пати трае и по 14 часа, за да утредента се почне одново со истото темпо, а се' со цел да се обезбеди потребната здравствена гриза за секој пациент.

Здравствениот систем во Канада е подготвен и функционира на највисоко стручно ниво, вклучувајќи ги сите неопходни превентивни мерки, со што ризикот за пренесување на вирусот е сведен на минимум. Но, ризикот сепак постои, што влева немир

и кај здравствените работници, кој јас лично го минимизирам со екстремна претпазливост кога работам со пациентите. Тоа подразбира дека се однесувам кон секој пациент како да е позитивен на ЦОВИД 19, додека не се докаже спротивното. Не е едноставно и е нешто со што не сум се соочила во мојата 25 годишна лекарска пракса.

Но, за мене пандемијата е голем стручен предизвик, а истовремено и поттик да го дадам целокупното свое знаење, лекарско искуство и енергија за да помогнам во справување со борбата со овој невидлив непријател.

Ни од далеку не е лесно да се носи целокупната заштитна опрема на работното место, но само со одговорен и сериозен пристап на секој од нас поединечно ќе успееме да ја извојуваме оваа битка. А таа, одговорност започнува со нас, лекарите, кои освен што сме одговорни за лекување на нашите пациенти, сме и пример како да делуваме превентивно.

Предизвиците во услови на пандемија за секој лекар се многубројни. Еден од најважните е исчекувањето на резултатите од секој пациент дали е позитивен на вирусот.

Доколку се покаже дека пациентот е позитивен врз основа на контактите со персоналот, се прави список кој се' би мжел да биде во ризичната група од здравствениот тим. Тогаш секој поединечно од здравствениот тим се тестира, што подразбира исчекување на резултатите, а тоа го менува и отежнува текот на работниот ден.

Друг предизвик е, дека на фамилиите не им е овозможено да влегуваат во болницата, заради што секојдневно имаме видео конференции и им даваме известување како нивните членови од семејството се чувствуваат и закрепнуваат. Ова е додатен предизвик и за пациентите, бидејќи тие не се во можност да ги видат своите најмили.

Затоа јас лично минувам подолго време покрај моите пациенти, до болничкиот кревет, да ги успокојам и им ја дадам освен професионална и целата моја морална поддршка за побрзо

закрепнување. Понатаму, отежнати се консултациите со колегите од другите специјалности, бидејќи наместо лично мора да се одвиваат преку веб и видео конференции како што се Webex и Zoom.

И иако овде последно ќе го споменам, но тоа ни оддалеку не значи дека важноста му е помала од претходно споменатите предизвици, се лицните страдања на здравствените работници. Тоа се долгите работни часови, непроспиените ноќи, отсутството од дома, а посебно неизвесноста за пренесување на вирусот на најблиските.

И покрај целокупната гриза и поткрепа на пациентите, КОВИД 19 однесе многу жртви како ширум светот, така и во Канада. Тоа не прави уште подетерминирани со заеднички сили да допринесеме за извојување на оваа битка.

Препораките за пациентите се да се придржуваат до добро познатите превентивни мерки: држење растојание од 2м, избегнување на собирање во поголеми групи, носење маски, миене на рацете, недопирање на лицето и очите и дезинфивирање на заеднички употребувани површини.

Доколку пациентите почувствуваат симптоми како покачена телесна температура, кашлица, тешкотии со дишењето и слични респираторни потешкотии, основно е да побараат лекарско мнение. Најчесто избегнувањето од одењето на лекар е бидејќи пациентите стравуваат да не бидат изложени на зараза со вирусот во здравствените установи. Затоа нашата улога како лекари е, да им потврдиме дека клиниките и болниците се безбедно место каде ризикот за заразување е сведен на минимум.

И за на крај, на сите, вклучувајќи ме и мене ни' недостасуваат дружењата и патувањата, но сметам дека ова е вистинско време кога секој од нас треба да се сврти кон себе си и да ја побара и најде среќата во самиот себе правејќи ги малите нешта што лично не' исполнуваат, бидејќи токму тие го чинат животот.

mary
T E R P O
 sales representative

Offering you the best of both worlds:

Resale and Pre-Construction homes

Recipient of multiple awards



ic
INTERCITY
 REALTY INC. BROKERAGE
 3600 Langstaff Road #14,
 Woodbridge, ON L4L 9E7
 (416) 798-7070

D: 416-988-2696

maryhome.ca

mary@maryhome.ca

Real Estate specialist 44+years experience
 Residential & Commercial investment

REALTY ASSOCIATES
 INC. BROKERAGE

Steve Dzandzurovski, RRS



REALTY ASSOCIATES INC. BROKERAGE

1051 McNicoll Ave.
 Toronto, Ontario, M1W 3W6
 p. 416.293.1100 f. 416.293.6700

CELL: 416.817.3583
 e. sdzan@trebnet.com

General Contracting

We have 25 YEARS EXPERIENCE in RESIDENTIAL & COMMERCIAL services

- ✓ Drywall ✓ Painting ✓ Kitchens
- ✓ Tiling & Flooring ✓ Plumbing
- ✓ Windows & Doors ✓ Sheds
- ✓ Electrical ✓ Porches ✓ Decks
- ✓ Basement Renovations ✓ Fences
- ✓ Demolition ✓ Waterproofing

BATHROOM RENO

BASEMENT RENO

COMMERCIAL OFFICES

132 Maybourne Ave. Toronto, ON M1L 2W4 | makfancee@rogers.com
 c: 416-991-0969 e: 416-750-0295 Like Us! f

Beef, Veal,
 Lamb, Pork,
 Poultry



Wholesale
 and
 Retail



Meat Packers Ltd.

"A Cut Above The Rest"



Blaze & Anica Stojanovski and Staff

Tel: 416.362.3142 Fax: 416.362.9045

93 Front Street (@Jarvis) Toronto, Ontario M5E 1C3

Македонско Друштво „Илинден,, од Тирана и Македонско друштво „Голо Брдо,,

Соопштенија

Македонското друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо бара итно од Владата на Албанија граничниот премин Џепиште - Требиште областа Голо Брдо да работи 24 часа

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо бара од Влада на Албанија граничниот премин Џепиште - Требиште во областа Голо Брдо кој беше отворен во мај 2013 година да работи 24 часа.

Владите на Македонија и Албанија на заедничката седница одржана во Поградец на 15 декември 2017 година донесоа одлука граничниот премин Џепиште -Требиште да работи 24 часа. Македонското друштво "Илинден"-Тирана и Македонското друштво "Илинден"- Огранок Голо Брдо бара итно да се реши овој голем проблем за Македонците во областа Голо Брдо пред да почнат врнежите од снег.

Бидејќи граничниот премин работи со ограничено време и им создаваше големи проблеми во комуникацијата.



Македонското друштво “Илинден”-Тирана и Македонското друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо бараат од владата на Албанија и Македонија да се отвори граничниот премин Стеблево – Лакајца

Македонците од Стеблево областа Голо Брдо барат од властите во двете држави да го реализираат ветувањето и да го отворат граничниот премин Стеблево – Лакајца.

Да беше границата многу поубаво ќе беше за Македонците во областа Голо Брдо бидејќи секогаш на пазар одат во Струга, Охрид и затоа многу подобро ќе беше да беше границата. Патот е многу лош жителите преку Кафасан или преку новиот премин Требиште – Џепиште.

Во 1949 година жителите кажуваат одеа на работа во Струга и стоката ја носеле таму. После се затвори преминот. Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо отварањето на граничниот премин Стеблево – Лакајца ќе им помогне на Македонците во Стеблево како и целата област Голо Брдо, ќе ја развие областа, од двете страни на границата.

Македонско друштво “Илинден”-Тирана
Претседател Никола Ѓурѓај

Македонско друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо
Претседател Или Халилај

DRIVEWAY SEALING

Seal of Approval Property Services

www.sealofapproval.ca

416-356-7552



MICHAEL GEORGIEV
Partner, VP of Construction
& Real Estate

CONSTRUCTION, REAL ESTATE
INSURANCE & BONDING EXPERT
michaelg@jdmi.com
647.501.2615

JONES DESLAURIERS
INSURANCE MANAGEMENT INC.

NAVACORD

FREE HEARING AIDS

FOR LOW INCOMERS, SENIORS, REFUGEES

VICTIMS OF HOLOCAUST



- Free Hearing Test
- Professional Service
- Friendly Environment
- Hi-tech Modern Equipment
- We work with leading Canadian hearing aids manufactures



Call Today for Complimentary Consultation

905.270.1000

Speaks:
English/Russian



3-702 Burnhamthorpe Road E
(Next to Shoppers Drug Mart)
Mississauga, ON, L4Y 2X3

And other locations in
North York and Scarborough

WIDEX
HEAR BETTER LIVE BETTER

PHONAK
life is on

Starkey

oticon
PEOPLE FIRST

bernafon
Your hearing. Our passion.

ИТАЛИЈАНСКИ КРСТОЗБОР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
	0	0	1	1	1	2	1	1	2	0	2	2	1	0	1	2	1	1	1	0	1	

Решавачот сам ги пронаоѓа црните полиња. Броевите од десната и долната страна на крстозборот покажуваат колку црни полиња има во еден ред или колона. Распоредот на црните полиња не е симетричен

ХОРИЗОНТАЛНО: 1. Болест кај виновата лоза – Жител на Куманово; 2. Наука што ја проучува арапската култура – Живо суштество, единка од живиот свет; 3. Хемиски знак за тантал – Експес, престап – Луѓе кои се дрогираат – Првак, шампион; 4. Отилија нагалено – Добрина – Снага, труп – Институт за народна уметност (скр.); 5. Воздржување од масно јадење – Иван Карадак (иницијали) – Атлетски спортски клуб (скр.) – Домашно животно (мн.) – Филмска ѕвезда; 6. Место каде што се копа – Белење – Кобила (мн.); 7. Човек што стопира – Расчленување – Град во Нигерија; 8. Почитуваност, респектираност – Гратче во Македонија – Оперска мелодија; 9. Езеро во Финска – Анимирани филм на карикатуристот Дарко Марковиќ Дар-Мар – Животинска постапка, животинска природа.

ВЕРТИКАЛНО: 1. Книжевници кои опишуваат импресији од патувања; 2. Староелински географ и математичар; 3. Египетски бог Амон – Модел на „Опел“;

4. Индонезиски остров – Наша издавачка куќа; 5. Река во Полска, притока на Одра – Поранешна француска артистка Паскал; 6. Наострени – Буква од писмото на македонскиот јужен сосед; 7. Машко име – Автознак за Скопје; 8. Прекарот на фудбалерот Филипо Инзаги – Името на артистот Живоновиќ; 9. Огист Конт (иницијали) – Скришен, мистериозен – Последната буква; 10. Женско име; 11. Автознак за Австрија – Морско куче (мн.); 12. Народни танци – Кривица, кабаџа; 13. Најголемиот јадрански остров – Руски поет Василиј Василевич; 14. Италијански филмски артист; 15. Лажење, Измамување – Хемиски знак за америциум; 16. Летописи – Автознак за Италија – Кратенка за ангстрем; 17. Името на артистот Леви – Браво, благослов (тур.); 18. Името на пејачот Озборн – Тешка театарска завеса (мн.); 19. Васил Атанасов (иницијали) – Критика (тур.); 20. Продукт од распаѓање на радиоактивните материји, испарување; 21. Хемиски знак за јаглород – Држава во Јужна Америка.

АНАГРАМ

СТРАШО В ЛЕТ ...
... СЕ ЗАНИМАВА СО ОВОЈ СПОРТ

ПОМЕСТУВАЛКА

ЗАЉУБЕНОСТ
НЕПОВТОРЛИВО
ЗАЕПИСКОПУВАЊЕ
ПРЕПОЛНУВАЊЕ
ГЛАСОВНОСТ
МЕДИЦИНАРИ
ВЕЛОСИПЕДИСТ
ТАРЛИНГТОН

СО ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ЗБОРОВИ ВЛЕВО И ВДЕСНО, ВО ТРИ ВЕРТИКАЛНИ КОЛОНИ ЧИТАЈКИ ПО ТРИ БУКВИ ОД СЕКОЈ РЕД ОДГОРЕ НАДОЛУ СЕ ДОБИВА ЕДНА МАКЕДОНСКА ПОГОВОРКА. КАКО ПОМОШ ПОСЕБНО СЕ ОДБЕЛЕЖАНИ ТРИТЕ БУКВИ ОД ПРВИОТ, СРЕДНИОТ И ПОСЛЕДНИОТ РЕД.

РЕБУС

a
Т

СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР

АВТОР: "SAGITTARIUS & ORNITHUS"	СЕКТОР НА ДРЖАВНА УПРАВА	Н	ЛАТИ ШАПАТЕЦ МАКАРОНИ И СЛ.	ПОКО- РУВАН ХРВАТСКА ПЕЈАНИКА КСЕНИЈА	П	П	БРОЈ НА ПРАВИНА ОД ЕДНО ПРАСЕЊЕ КИСЛОРОД	ЧЕШКИ ЛЕДАТОГ ЈАН АМОС ЛВНДА ЕВАНС	К	ОПРЕ- ДЕНО ЈАЏЕ	М	АНТИКИ ВИТСКИ КРАЛ НА КРИТ
ПРОУЧУ- ВАЧИ НА ВРЕМЕН- СКИТЕ ПОЈАВИ							РЕСНИ ОД АЛЕКСА ШАНТИК ЗВИК					ВЛЕЗНА ПАРТИЈА ВО ОБЈЕКТ
СИТЕН ОПФАДОК ОД ПАЛЕ- НЕ ДРВО								СТРАНСКО МАШ ИМЕ КОЈ ШТО ПРИПАД НА ЗОВБА				
ПОДЛОСТ ТАЈНОСТ, ЗАГА- ДОЧНОСТ												
М												
НЕПЛОД- НОСТ, ЈА- ЛОВНОСТ											РАДИУС ИМА КО- ШАРКАР ЧАРЛОС	
ПИСАТЕЛОТ УЛЕВИК МАЛА ЗЕНИЦА, ЗЕНИЧКА			ТОРНО ЗДРАВКО ЧОВЕК (ПРЕКАР)				"ЛВРНА КАРТА" ПОДРУЧ РАЗЛИЧЕН			БЕРИТРОМ ДЕЛМО ЗА КЕРА- МИЧКИ ПЛОЧКИ		
3							АРТИСТ ВИДОВИК ЗЕЛЕНСКА Ф-КА ЗА АВИАЦИЈА					ДВРНА ЗАМЕНКА
К									ГРЧКА РТВ РОМАНСКИ ПИСАТЕЛ МУСТЕА			
ШИРОКИ ЖЕНСКИ ЗДОЛНЕНИЦА НАЧИН НА ПИСУВАЊЕ			КАНА- РИЧКА ВЕЛАС- НАЗНА ВО ШВЕ									
ТОМАС ОТВЕЈ			ГРАД ВО СЕВЕРНА КОРЕЈА СТИВ РО- БЕР ПАЈС				АРТИСТ КАТА ЕР- ЖИШНИК ВОДЕНА ЗЕМЈА					
"ВИСОКА СТРАЖНА СТРЕМА"			ПРИПАД- НИЦИ НА ИНДИЈАН- СКО ПЛЕМЕ ОБГ ВИДОВ									КОМАК МЕМА
П											АВСТРИЈА ИСТОК	
КЛИЕНТИ, БУШТЕРИИ, КОГОВАНИ	СЕВЕРЕН ЕЛЕП						ПРАКТИК НА ЛАЦИО					

МАЛ КРСТОЗБОР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
6											

ХОРИЗОНТАЛНО: 1. Наш легендарен најпопуларен пејач на денешницата; 2. Вид лек; 3. Вид печатарска хартија – Град во Италија, на островот Сицилија; 4. Вид папагал – Драг, омилен – Столетие; 5. Хемиски знак за никел – Машки пејачки глас – Кратенка за телевизија; 6. Овластување, ополномоштување (мн.).

ВЕРТИКАЛНО: 1. Ситно суво зрнесто тесто; 2. Предел засаден со оморики; 3. Албански народен танц – Кратенка за радиус; 4. Италијански писател Умберто – Автознак за Тетово; 5. Пост скриптум (скр.) – Производ на пчелите; 6. Град во Италија; 7. Јужноамериканско диво животно слично на пантер; 8. Повишена нота „Е“ – Египетски бог Амон; 9. Порече – Хемиски знак за јаглород; 10. Одводен канал за вода (мн.); 11. Други, различни.

РЕШЕНИЈА:

ИТАЛИЈАНСКИ КРСТОЗБОР: ПЕРОНОСПОРА, КУМАНОВЕЦ, АРАБИСТИКА, ОРГАНИЗАМ, ТА, ИСТАП, НАРКОМАНИ, АС, ОТА, АРНОТИЈА, ТЕЛО, ИНИ, ПОСТ, ОК, АСК, КОЊА, СТАР, ИСКОП, ОБЕЛУВАЊЕ, АТИЦИ, СТОПЕР, АНАЛИЗА, ИЛОРИН, ЦЕНЕТОСТ, ВИНЦИЈА, АРИЈА, ИНАРИ, КАША, АНИМАЛИЗАМ
АНАГРАМ: СТРЕЛАШТВО
ПОМЕСТУВАЛКА: ЉУБОВТА Е ПОЛНА СО МЕД И ПЕЛИН
РЕБУС: ТАГОРЕ
СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР: МЕТЕОРОЛОЗИ, ИВЕРКА, ЕМНА, НИКОСТ, ЕГОН, МИСТЕРИОЗНОСТ, СТЕРИЛНОСТ, Р, ТИИ, ТО, ЛК, БЕ, ЗЕНИЧЕ, ИВНИЦА, КРИНОЛИНИ, ЕРТ, СТИВ, КАНАРКА, ТО, АНИК, НЕЛА, ВОС, ИРИКЕЗИ, ПОТРОШУВАЧИ, А, ИРВАС, ЛАТУН
МАЛ КРСТОЗБОР: ТОШЕ ПРОЕКСИ, АМОКСИЦИЛИН, РОТО, МЕДИНА, АРА, МИЛ, БЕК, НИ, ТЕНОР, ТВ, АКРЕДИТАЦИЈА

АВТОР: НИКОЛА ПЕТКОВСКИ		МЛАДА МАКЕДОНСКА СПОРТИСТКА ОД ЦОРЦТАУН		ВОКАЛЕН СОСТАВ ОД ОСУМ ПЕЈАЧИ (МН.)		ПРЕДАНО, ПРИВРАЗАНО, ЛОЈАЛНО		АНАТОЛ ФРАНС		ГРАД ВО ФРАНЦИЈА		КОМПОЗИТОРОТ ЗАЧАТУРАН		МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОР ОД ТОРОНТО		Д		БИЛО КОЕ		А		ПИСАТЕЛОТ ЛАНОВ "ИЗВРШЕН ОДБОР"		ОКСИГЕНИУМ		МАКЕДОН. ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ХАМПИЛТОН		ШПАНСКИ ФУДБАЛЕР АИТОР		МАКЕДОНСКИ ГИТАРИСТ ПРВАК НА ОНТАРИО					
		J										К																							
ТАТАРСКИ МЛЕЧЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ														ЗАБРАНА СКИДАНКАТА СМЕТАНИНА								АРТИСТОТ КИЛМЕР ЛОНД													
ТЕОДОР РУЗВЕЛТ								ДРЖАВА ВО АФРИКА		МАШКО ИМЕ												РЕВОЛУЦИОНЕРОТ ТОШЕВ		ГРАД ВО БЕЛГИЈА											
АКТУЕЛНА ГЛАСАЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА		П		ОПАСНА ЗАРАЗНА БАКТЕРИЈА		АНГЛИСКИ ПЕЈАЧ АДАМ		КЕНЗО ТАНГЕ				СЛАТКИ КОСТЕНИ		"ИЗДАВАЧКА РАБОТ. ОРГАНИЗ."								БИЛИАРДСКИ СТАП		МАШКО ИМЕ											
УПРАВНИК НА УНИВЕРЗИТЕТ (МН.)														ОДЛИКА НА ИЛЕКАВИЦАТА		ОЛИМПЕРА НИКОЛОВА						АМЕРИКАНСКИ ПЕЈАЧ		БЕЛГИСКИ ГРАД											
В								ВИД ЖИТНО РАСТЕНИЕ		ЛИТАР																									
СНАОДЛИВ ИТАР (МН.)		ДИМЕ ИЛИЕВ		ДВОГОДИШНИК		АРТИСТОТ ДИ КАПРИО																		КАША ОД МЕЛЕН СУСАМ		ЕЧЕЊЕ									
НАЈВИСОК ДЕЛ ОД НЕШТО														НА ГОЛЕМА ОДДАЛЕЧЕНОСТ		ПОДЗЕМЕН ХОДНИК												ДЕНАР		БЕРОВО					
К												К																							
МЕДИТЕРАНСКИ ОСТРОВ		ОДГЛАС												ЛЕЈАНОТ ВЕЛИЧКОВСКИ								СКАНДИН. СИГНА НА ПАРА		РИБНИ ЈАЈЦА											
СПОКОЈСТВО														ОЛЕГ ВИДОВ						ТИВСК		ДАНКА ФИРМОВА						ЈАГЛЕРОД		ПОВРАГЕН ЗВУК					
РЕКА ВО РУСИЈА		СИМБОЛ ОБЕЛЕЖЈЕ												ЕДНО СЕТИЛО								ДЕЛ ОД КУКА, ПОКРИВ		СТРУЧНА ПРОЦЕНКА											
3								РУСКИ КОСМОНАУТ		ЛУРИЈ		ПОШТА		Г		ПРЕДВРЕМЕН		ЕДЕН ИНСЕКТИЦИД		ПРВАК ШАМПИОН		Д		СЕВЕР		"ОРЕГОН"		МУСЛИМ. ЖЕНСКО ИМЕ		СТОЈАН ТАРАПУЗА					
ИВАН КАРАДАК		ЛУНАЧКИ СПЕВ, ЕП		АПСУРД. БЕСМИСЛИЦА		ГРАД ВО ПОРТУГАЛ																ЛИТОМЕЦ НА ВОЕНА ШКОЛА		ИТАЛИЈА											
Е						ВОСПАЛЕНИЕ НА ЖЕЛУДЕЦ		КОПНЕЖ		СТРАСТ														ПРАВЕЦ ВО МУЗИКАТА		СВЕЗДА ОД СОСВЕЗДИЕ		СКОРПИЈА							
ПРИПАДНИК НА ГЕРМАНСКО ПЛЕМЕ																												ПОВТОРНО СРЕДСТВО ЗА СОЗДАВАЊЕ ПЕНА		НЕУТРОН		ИЗОТОПНА ТЕЧНОСТ			
РИЦАР, ВИТЕЗ												КОЛЕЖ		КРВОПРОЛЕВАЊЕ								П													
ЛУМЕН		ЦРКОВНО ЗВОНО		МАШКО ИМЕ		АГРЕГАТНА СОСТОЈБА НА ВОДА																				ЛЕЈАНОТ МОНТАН		АНГЛИСКИ ШАХИСТ		ЏОНАТАН					
К																																			
ТЕМНИЦА		ФУДБАЛСКИ КЛУБ ОД МАДРИД						СИМЕНС		ЦИЦИЈА		СКРЖАВЕЦ										П										СЛИКАРАТА		ТЕМКОВА	
Р								ТОМЕ АРСОВСКИ		ГРАД НА КОРЗИКА				ДРЖАВА ВО АФРИКА		Р		БРИТАН. МАРКА АВТОМОБИЛ		РЕНЕ ДЕКАРТ		ЈАВОР, ПЛАТАН		ПРОИЗВОД НА ПЧЕЛИТЕ		Ч		СТАРОЕГИПСКИ ФИЛОЗОФ		АЗОТ					
НОВ ЗЕЛАНД						МАКЕДОНСКИ ЗАБАР ОД ТОРОНТО		КАИ, ДО																								СТАРОЕГИПСКИ БОГ		АМОН	
ТЕМПЕРАТУРА				ВЕРСКИ ПРАЗНИК СВ. ПЕТАР И ПАВЛЕ		ИНДИЈОМ																													
К										ГЕВГЕЛИЈА		БЕЛГИЈА						АФИРМАЦИЈА		ИСТОК															
ЖИТЕЛКИ НА КАИРО																																РАДИУС			



РЕШЕНИЕ: ЈОВАНА КАЧИНСКА, КЕКИР, ВЕТО, ВАЛ, ТР, МАРКО, ПЕРЕ, ЕНТ, МАРНИ, ТАК, РЕКТОРИ, ИДЕ, ПРИНСО, ВЕШТИ, ПРОСО, ГРАНКА, ДИ, ЛЕОНАРДО, ТААН, ВЕВ, ДАЛЕКУ, КРИТ, КАТАКОМБА, ЕХО, НИНО, ОЕП, МИР, ОВ, ТИХ, П, ЕГА, ВИД КРОВ, ЗНАК, ФЕРИДЕ, ИК, ПАРЛОКС, КАДЕТ, ЕЛОС, ГАРПРИТСИ, СКА, АЛЕМАК ПАК, Н, РИТЕР, ПЕНИЛО, Д, УРИМ, РТ, ИВ, КАРАНА, ТАНК, МРАК, С, ЛИБАВ, ПЕАЛ, ТА, ЗЕНОН, НЗ, ВИКТОР МИНС, РА, Т, ПЕТРОВИЧЕН, КАРКИ, ГЕ, ДУ, ... РНИ ИЗБОРИ, Р

Our New Entrance to our Church has now been ordered and we expect it to arrive in Early August. We are so excited to create a beautiful unique entrance to our Church which will serve as a welcoming entrance for all of you and your families and future generations. At this time we are still looking for financial support for the doors. If anyone is interested in helping to support us through donations, please contact our Priest Father Aleksandar Zashov at 905-431-4944. Donations can be made by Cheque, Email

Money Transfer (st.nedela.church@gmail.com) or through our GoFundMe page.

Our Church office hours are as follows:

Mondays – Closed for Sanitizing

Tuesday - Friday 9 AM - 3 PM

Saturdays – Closed for Sanitizing

Sundays – Scheduled services at 10 AM.

We appreciate all of the support we have received over the past few months! While this time has been difficult for all, we are so thankful that we

can once again open our doors.

If you require any support or to arrange an appointment, please contact Father Aleksandar directly.

May God Bless you and your families and keep you all healthy and safe.

We look forward to seeing you all soon!

Father Aleksandar Zashov

St. Nedela Executive Committee

Please be advised that we can only accommodate up to 70 parishioners at one time.

Please note that during this time we ask all parishioners to follow these guidelines:

1. If you do not feel well, PLEASE STAY HOME. For your safety and the safety of others we ask that you continue to self mentor.
2. Please ensure you are wearing a mask and gloves if you think you may be medically compromised. Hand Sanitizing stations will be provided at the church.
3. Please do not kiss the icons. For sanitary reasons and for your own personal safety we ask that you refrain from the practice.
4. Seating in the church will be limited. Please do not remove the barriers which have been setup to ensure proper social distancing.
5. Please be respectful of others. Allow at least 2 metres of space between yourself and other parishioners.
6. The coffee area and the banquet hall will be closed until further notice.

We currently do not have permission from the government to operate these areas.

7. As the Church will be reopening, we will stop our broadcast of the services through our Facebook page.

We thank you all for respecting these guidelines and measures which are so important to ensuring everyone's safety.

Here are some of the highlights we are proud to share since mid-March:

Our gardens have been beautifully landscaped! We are so thankful to all of the volunteers that came to provide their time and efforts to help maintain the exterior of the Church.

Our Church was sanitized by Steam Doctors. Special thanks to them for their care and services provided to help ensure that our Church remains clean and safe for all parishioners when we are able to reopen to the public.



We are excited to announce that our new Entrance to our Church has now been ordered. We expect to receive our new Entrance in early August with installation taking place up on its arrival.

We are looking for your support to help us raise funds to complete the installation of the door. Due to COVID-19, our Church has remained closed since Mid-March 2020 and we need your help. We are asking for donations (any amount over \$25 is tax deductible and a receipt will be issued) to help pay for the our beautiful new entrance.

Thank you for your support and may God Bless you and your family.

**With Sincere Appreciation,
St. Nedela Macedonian Orthodox Church**

Со особена радост објавуваме дека нашата нова врата за главниот влез во нашата црква сега е нарачана. Очекуваме да ја примиме нашата нова врата на почетокот на август со инсталацијата што се одвива при пристигнувањето.

Ја очекуваме вашата поддршка за да ни помогнете да собереме средства за да ја завршиме инсталацијата на вратата. Поради КОВИД-19, нашата Црква остана затворена уште од средината на март 2020 година и ни треба помош. Бараме донации (која било сума над 25 долари е оданочена од данок и ќе биде издадена потврда) за да помогнеме да платиме за нашиот убав нов влез. Ви благодариме за поддршката и Бог може да ве благослови вас и вашето семејство.

**Со искрена благодарност,
Света Недела - Македонска Православна Црква**

SUNDAY JULY 19, 2020

@ 12 PM

IN OBSERVANCE
OF OUR PATRON

SVETA
NEDELA



On Sunday 19th in Observance of our namesake and Patron Saint Nedela, we will be hosting a barbecue and baking sale. Due to the limitations of COVID-19, we are not able to organize our traditional festival this year. We ask you to keep your social distance when attending.

Please be advised all food will be take out only and seating will not be provided. If you do not feel well, please stay home and continue to isolate yourself. Thank you for your continued support. We look forward to seeing you on Sunday, July 19th!

St. Nedela Executive Committee

ST. NEDELA PRESENTS OUR
BBQ & BAKE SALE
TAKE OUT ONLY

PARKING LOT
485 BAYLY ST. WEST
AJAX, ON
905-426-5355




Антолоија На Современата Македонска Поезија



ПОЕЗИЈА СО ПОВОД
Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

**„Толку стравувам
некоја јанса ме јаде
да не би одново да
Те раздадеме!“
Гане Тодоровски**

**4ти МАЈ 1903 –
Гане Тодоровски**



Така му било пишано: гробот да си го сони!
В срце го клукна прокоба, стегайќи в гнев тупаница. Имаш ли доволно гробје, ој Македонијо, покрвава за уште една рана: Баница!
Побогати сме сега со уште една смрт и пресен гроб. Таго ле неисплакана, остани горда и недоустана, разграни пазуви црни земјо, извалкани, запустена, за да го прегрнеш сина си што беше најмалку роб. Плачот му прилега на оној што има солзи доста. Ти, бесолзна немоќнице про-голтни најгорчлив јад и биди уште за една загуба погорда, оти тој левент млад на твоите чеда им завешта в бој да умираат и простум. Црна зацрни се таголика страдалнице, прегризи усти, расчешлај коси, раскини руба, и смирено, со зборови најгалежни и жални, тивко, но мајчински, оплакувај си ја загубата.
Друга смрт таква ти не ќе дочекаш скоро, на таков свој заљубеник што само Тебе те имал.
Ој неразвенчана Гоцева изгоро, ој, Македонијо, ој рано многуимена!

**Ацо Шопов
ТРЕБА ДА
БИДЕМЕ
ПОДОБРИ**



Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.
Подобри од црвеното срце на лебот од кој ни мириса целата соба на Сонце, Земја и Глад.
Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.
Подобри од белите усни на водите кои љубејќи ги твоите колена шепотат за сите суводолици и сите грла што сонуваат вино.
Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.
Подобри заради она дете што го замислиле твоите утра и божилото на твоето срце.
Заради оној добродушен човек кој гледајќи те со „Добар ден“ смирено го зема својот обед.
Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.
Подобри од црвеното срце на лебот подобри од белите усни на водите, заради нас, заради човековиот „Добар ден“, заради она невино дете што го замислиле твоите утра и божилото на твоето срце.

Рацин:
„...На мојте раце како да се наоѓаат траги од милу-



вањето на твојата коса и се што кај тебе беше како пламен. Тие ме печат. Не ми даваат мир. Силно

продираат секавањата и мислите низ сетивата и крвта, вечерва така желни по тебе“.

Коста Солев во една од своите дописки до Рахилка Фирфова Раца:

Затоа ти идам сега, изнеможен, Од зборој, од прекори, од смевот на Бесмислата, Беден како камен – искрен како кристал – За Љубовта твоја ја молам ко просјак...

**Михаил Ренцов
СЕ ВРАЌАВ ДОМА**



Се враќав дома
По пат од раскопки и чакал
А по мене се враќаа
Моите Ситни Нешта:
Камчето со кое некогаш ме удрија
Капката крв што ми потече од носот
Плодовите што ноќе ги крадев
Шумата во која
Птицата ми се сокри
(По некоја заборавена песна)
Гревовите што ги правев
Бранејќи се себе
Ангелот што го заборавив
Карајќи се со пријателите
И животот што го испуштив
Зјапнат во којзнае што
И којзнае каде.

Една ноќ
Сите мои Ситни Нешта
Беа дома
Сал мене ме немаше.
Сум се изгубил, велат
Зјапнат во којзнае што
И којзнае каде.

**Враќање
- Блаже Конески**

Се поврати човек во родниот град по многу времеи мака. Што оставил еднаш тој не најде пак, тој не најде ништо да мрази и сака.
И прошета дента по сокаци



сам

со надеж за веселба бујна.

И прошета дента, а штом падна мрак,
тој застана мрачен
крај реката струјна.

А пееше долу
брзотечен бран
за нешто што неврат
го гони,
и човекот сети
во душата
жал,
му дојде да вика
и солзи да рони.

**ПЕСНА ЗА
НЕЈЗИНАТА
ПЕСНА**

Петре М. Андреевски



Немаше земја кај што не ја сретнав неа,
оти без неа бев никој и никој не ме познаваше.
По нејзината воздишка го запомнував воздухот за да можам да ја стигнам, незабележан од никого, но таа беше побрза од сите небесни светлини, зашто секаде сама си го осветлуваше патот.
Објаснувајќи ја како семир во купечко јаболко, главата ми се полнеше со запаливи течности,
бели и црвени дождови капеа од овошките,
житата и шумите ја следеа во групни походи и си околу неа ја добиваше нејзината форма.
Кај што јас влегував, таа излегуваше и од отворите ја мразев само нивната празнина.

Ме рануваше како невеста,
ме целеше како сестра
блажената ноќ што ја открив во неа.
Бев првиот иследувач на таа топла темница
неисцрпна како ѕвездите и бесцените камења
кои вечно се празнат, а никако да се потрошат.
(Каков страв се пребра во допирот со таа кожа што болскаше и заоблуваше како свртено вретено.)
Огнот и водата добиваа паралелна брзина и во збирот љубовен постојано се одземаа.
Си што се уништуваше беше заради неа и си што се обновуваше беше заради неа.
Така светот се делеше на видлив и невидлив,
на неослободени земји и на земји во развој,
но немаше земја кај што не ја сретнав неа.

Голапче - Константин Миладинов

Голапче, мало хубаво,
голапче златокрилецо,
кога ти дојде при мене? И
кога в часот побегна?

Уште ја глас ти не слушнаф,
уште те арно не видоф.

Дан' ми се, мило налјути?
Дан' ми се добро насрди
заш не ти хубост пофалиф?
заш не ти крилја помазниф?
Ела ми, мило, ела ми, ела ми
сега при мене.

Ја ке ти хубос пофалам, и ке ти крилја помазнам,
ја ке те тебе назобам се со
дробнаго бисера,

ја ке те чува секога, мое ми мило, в пазува!



Низ деновите на пандемијата Зоран Карапанчев, уметник кој жнее успеси



Делумно со посочување на оние контрадикторни и нелогични медишки објави, но во главно со фотографирање, публикување фотографии од минатите летувања во Македонија и светот, како и создавање нови апстрактни ликовни дела.

Ми недостасуваат патувањата, особено посетите на родниот крај, средбите со старите пријатели и школски другари,

откривањето нови природни убавини и посети на прекрасните цркви и манастири.

Повремено ќе ме допрат поетските инспирации и забележувам по неколку стиха кои со време ќе прераснат во нови поетски дела.

Мерките превземени поради пандемијата ги испразнија нашите цркви и оноа што можевме да сториме беше да вршиме пренос во живо од црковните служби. Целосното разбирање на Отец Сашо Целески од Македонската Православна Катедрална Црква "Св.Климент Охридски" ми овозможи слободно движење што подразбираше и присуство зад црковниот олтар, нешто

сиот свет, создадоа тензицност која ништо не помага расположението на луѓето и поттикнување на нивниот оптимизам. Се добива впечаток дека небаре сме на некаков библиски крај на светот кој постојано се приближува и никако да дојде.

За жал, пандемијата стана најважен дел од нашиот социјален живот. Оноа што забележав е дека медијата со постојаното форсирање на броеви од заболени и починати луѓе, како и со контрадикторните совети од Светската Здравствена Организација и лекарите од

Како ги минувам ваквите денови? На неколку начини.



што во секојдневни прилики не е едноставно да се добие. Тоа ми причина особено задоволство од повеќе аспекти. Можев тој дел од службата да им ја претставам на членовите од оваа црковна комуна на начин кој до сега не беше виден, а себе да си

овозможам ретко духовно искуство. Последниве недели нештата се сменија и членството во ограничен број присуствувача на редовните служби, па најискрено се надевам дека нештата наскоро ќе продолжат онака како што беше и порано.


На крајот би им порачал на читателите и сите сонародници да не ја губат самодовербата во оваја турболентни времиња, да не им се препуштат на стравот, песимизмот и медишките влијанија.

Да бидат оптимисти! Животот секогаш носи неизвесности и ризици, но треба да биде прифатен со добра доза на разумност и да се биде свесен дека ништо не е несовладливо. Само со позитивност да одиме напред и да се подржуваме како вистински браќа и сестри. После секоја бура доаѓа сонце, а за нас секако дека наскоро доаѓаат посветли денови!



Секако, не може да не ги спомнам и редовните утрински кафиња и разговорни со Весна, мојата животна придружничка, кои секојдневно ме полнеа со нова позитивна енергија, како за справување со вирусот, така и со најновите избори кои не очекуваат во родната Македонија.

Овие "коронавирус времиња" ги минувам во читање, пишување, фотографирање и повторно обработување и објавување одбрани фотографии од минатите лета кога со Весна патувавме во Македонија и светот. Случајот сакаше еден мој ФБ пријател, исто така пасиониран фотограф, да ми прати покани за неколку меѓународни фотографски групи за кои до сега не сум знаел дека постојат. Делумно од желба да додадам некаков нов квалитет во сегашното живеење, а делумно од љуботливост во врска со овие групи, пратив неколку фотографии до секоја од нив според нивните правила и пропозиции. Бев пријатно изненаден кога видов дека тие фотографии беа наградувани една по друга, онака како што ги испраќав. До сега не сум бил посебно заинтересиран за партиципирање на наградни конкурси по фотографија, така што ваквата реакција на моите слики беше неочекувано. Во секој случај, тоа за мене претставува одредена валоризација за внесениот труд во рамки на меѓународните друштва на одлични уметници од кои можам само да учам.



Од 10 до 12 јули во South Fletcher's Sportsplex во Брамтон

на иста фестивалска сцена со Јужна Азија и Хаваи МПЦ Св Илија зеде учество на 33 по ред фестивал на културите Карабрам 2015 понудувајќи



извонреден коктел од музички изведби, шаренило од традиционални носии, звуци и вкусови.

„Карабрам е можност да ги запознаеме останатите култури околу нас и да го прославиме пријателството во градот што ги обединува различностите и потеклата, истакна о таа прилика Анџела Џонсон претседател на еден од најстарите фестивали во Онатрио, Карабрам во градот Брамптон.

Фестивалски чермен оваа година беше Бисерка Несторовска, а кон добрата организација на Македонците придонесоа голем број волонтери, членови на главна црковна управа предводена од претседателот Борис Каранфиловски и женската секција под раководство на Весна Амиконе. На фестивалската сцена свои минути имаа големата и малата група на Фолклорниот Ансамбл „Илинден“ предводени од кореографите Ивица Атанасов и Љубиан Ристевски.

На 18 јули 1967 година во Охрид, на третиот црковно-народен собор, Архиепископскиот синод донесе одлука за прогласување автокефалност на Македонската православна црква како



наследничка на обновената Охридска архиеписко-

пија. Одлуката ја соопштиновиот Архиепископ Охридски и Македонски г. г. Доситеј.времиња.

На 19 јули 2015 година се одржа традиционалниот фестивал на црквата Св. Недела од Ејџекс по повод патронот на истата а во организација на членовите на црквата управа, женската секција и ансамблот „Везилка„.Покрај бројните гости присуствуваше и тогашниот висок политичар Крис Александер.

Несебичен придонес за успешноста на фестива-



лот дадоа: Митре Чачевски, Ристо Трифуновски, Паца Стјуарт, Отец Благое Димитриевски, Јонче Додевски, Миле Тошевски и Славе Бунтевски.



-На 26 јули 1963

Катастрофален земјотрес го разурна главниот град на Република Македонија-Скопје. Во земјотресот загинаа 1.070 луѓе, 2.900 беа повредени, а беше уништен или оштетен 4/5 од стамбениот фонд. Веста за земјотресот што го зафати Скопје брзо се рашири низ целиот свет, кој покажа голема солидарност.

- На 26 јули 1996 година Република Македонија и Европската Унија потпишаа рамковна спогодба за соработка на Република Македонија во Европската Унија. Истиот ден во Република Македонија пристигнува и првиот американски амбасадор - Кристофер Хил.



-На 29 јули 1014 година во битката на планината Беласица кај Струмица, војската на македонскиот цар Самоил била тешко поразена од војската на византискиот цар Василиј II.

Од 29 јули до 3ти август во Битола, секоја година се одржува традиционалниот фестивал на народни песни и игри „Илинденски Денови“. Овој фестивал е посветен на Илинденското востание од 1903 година, а за време на деновите на фестивалот Битола е македонски центар



на фолклорната култура. Секоја година странски фолклорни групи настапуваат пред битолската бројна публика и бројните туристи во посета на родниот крај.

-На 31 јули 1908 година по победата на Младотурската револуција, Јане Сандански упатува „Манифест до сите народности во Османската империја“



Млади Македонски Таленти во Канада - Јована Касниоска



Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)



- ▶ **Градски живот: милиони луѓе, осамени заедно.**
- ▶ **Животот е трагедија полна со радост.**
- ▶ **Тишината е една од големите уметности на разговарање.**
- ▶ **Учен будала е оној кој прочитал се' и се' запомнил.**
- ▶ **Најубавите сеќавања се оние забравените.**
- ▶ **Визионерот е единствениот вистински реалист.**
- ▶ **Образованието е форма на верба.**
- ▶ **Постои и степен на толеранција кој се граничи со навредата.**

- ▶ **Статистиката не не е ништо друго, туку лажна вистина.**
- ▶ **Стимулација на писателот е крајниот рок, тој најлошо пишува кога има време.**
- ▶ **Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.**

МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Месеци

Учителот прашува:

- Трпе, ајде наброи ги месеците во една година.
- Јануари, февруари, карантин, декември.
- Седи, петка.

Симптоми

Симптомите кога вашата сопруга го проверува вашиот телефон, се идентични со Ковид-19:

- Тешко дишење.
- Студен пот.
- Слабост на нозете.
- Главоболка.
- Болки во стомакот.

И кога ќе ве праша: „Која е оваа?“

Тогаш започнува сувата кашлица...

Авио компанија

Која е најпозната авио компанија во Македонија?

- Аир да не видат!

Парадокс

МАКЕДОНСКИ ПАРАДОКС:

- На работа си и мислиш како да заработиш пари!

Телефон

Касно после полноќ, сво-

ни телефонот, а Трпе и вика на Трпана:

- Јави се, ако е за мене, кажи не е тука!

Трпана се јавува на телефонот:

- Ало, да дома е!

Трпе нервозно и вика:

- Нели ти реков да не кажуваш дека сум дома!

А Трпана му враќа:

- За мене беше.

Постои можност

Ако цел ден си активен како пчела, работиш како коњ, и на крајот на денот си уморен како куче, тогаш консултирај се со ветеринар,

постои можност да си магаре!

Разлика

Што е разликата помеѓу политичари и крадци?
– Политичарите ги бират нас, а крадците не бираат нас.

Џентелмен

Трпана разговара со пријателка:

– Нема веќе вистински мажи, вистински џентлмени!

– Е како нема? Мојот дечко ми го држи чадор кога врне дожд додека јас менувам гумата на колата!


CV

Како на македонски се вика: повелете моето CV?
– Ме испрати чичко Зоки.

Свезда

Што е свезда:

- Личност која напорно работи цел живот само за да биде позната и потоа носи темни наочари за некој да не ја препознае.



НАПРАВИ САМ

Во оваа рубрика **НАПРАВИ САМ** ќе може да се запознаете како да направите прекрасен дизајн, декорација, украс, нова облека, разни акцесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиене. Материјалите кои ги користам во изработката на предметите и облеката се веќе искористени или постоечки во некој друг дезен и вид, кој се разбира не ни треба повеќе. Рециклирањето е број еден за заштита на нашата убава планета земја. Затоа да бидеме инвентивни и

да направиме нешто убаво и корисно!

Да почнеме:

Денес ќе ви раскажам како јас и мојот сопруг сами ја реновиравме нашата градина:

1. Градинарски алати (лотата, мотика, гребло, чекан и др.);
2. Бекатон плочки;
3. Крупен и ситен песок;
4. Пластични граници и шајки;
5. Ленен конец и либела.

Овој проект бара само силна мотивација и воља за работа! Доколку сте спремни можеме да почнеме: најпрвин ставате конец и обележувате до каде сакате да биде вашето



патио. Ние моравме да направиме најпрвин правоаголник старото патио (горниот дел му беше во полукруг) па, да продолжиме со

кое сега имаше форма правоаголник. Ископавме еден слој на трева со земја, ставивме крупен песок (камчиња), а потоа изнивелиравме со ситен песок. Мојот сопруг се покажа како вистински мајстор со либелата, перфектно изнивелирано. За редењето на патерното бев задолжена јас и морам да признаам задачата си ја завршив одлично. За целиот проект ни беа потребни две цели недели, бидејќи работевме со пауза од неколку дена. На крајот добивме огомно патио од цврсти бекатон плочки на кое планираме да монтираме газебо, гарнитура за

седење, маса со столица и место за скара, се разбира без кое не се може овде во Канада.

Уживајте во секоја ваша идеја и креација!



Рубриката **НАПРАВИ САМ** ви ја подготви **Каролина Ристеска**.

Stanka Karapanceva,

Real Estate Sales Representative

stanka@rogers.com
t.416-975-5588 c. 647.237.9330
f. 416.975.8599

www.foreshillyorkville.com

Forest Hill
REAL ESTATE INC. BROKERAGE
YORKVILLE

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2



SB Video

Weddings, Engagements, Christenings, Anniversaries, Birthdays
Transfer VHS to DVD and PAL to NTS System

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416-299-7710
Cell: 647-962-7710



Janovski
COUNTER TOPS Ltd.

Since 1975

We Are The Manufacturer - Over 1000 Colours


- | <u>Laminates</u> | <u>Quartz</u> | <u>Custom Edges</u> |
|------------------|---------------|---------------------|
| • Formica | • Silestone | • Oak |
| • Wilsonart | • Hanstone | • Maple |
| • Arborite | • Ceasarstone | • Solid Surface |
| • Pionite | | • Bevel Edge |
| • Nevamar | | |

OUR COUNTERS ARE TOPS

Residential - Commercial - Prompt Service - Quality Work

905-475-0185

Monday - Friday: 8 - 5 / Saturday: 8 - 1



25 Spy Court - Markham, Ontario



Бошко Рајчовски - Пелистерски
070/947-957 МК

Boshko Rajchovski - Pelisterski
Tel: 810-335-5552

eMail: brajcovski@gmail.com

P.O. Box 152
Sterling Heights MI 48311

„Оро Македонско,,
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM
& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM



C.J.A.M. 99.1 Fm Every Saturday 1:00 to 2:00 pm
Radio Program

VARDARSKI BRANOVI

Hosted by Tom Damovski "Vardarski",

Cell: 519-560-2988,
Studio Phone: 519-971-3630
e-mail: maknetto99@hotmail.com
www.cjam.ca

MakBiz.Net

International online business directory of Macedonian
Businesses and Professionals

- Ние нудиме услуги во централниот дел од Торонто
- Ново и прекрасно просторно место
- Прекрасен паркинг за 200 автомобили
- Најниски цени за голем број услуги
- Наполно пристапно за хендикипирани лица

HERITAGE FUNERAL CENTRE

O'Connor Bros & Ralph Day Chapels


Нашето Фамилијарно Истражување за вкупните услуги

кои ги нудиме покажа резултат од категоријата "Одличен"

50 Overlea Boulevard



www.heritagefuneralcentre.ca

416-423-1000



Dr. Andy Plukov
Family Dentistry

Healthy teeth and gums are a vital part of your overall well being. They are also a part of your appearance and confident smile. We provide dental services in a comfortable, caring and professional environment.

416-265-0197

716 Gordon Baker Road, Suite #107, Toronto, ON, M2H 3B4




Секоја сабота од 9-10 на **СНКТ АМ 1430**
Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com



CANADIANA
FLOWERS

www.canadianflowershop.ca



TEL: 416-265-6867

THE MECHANIC'S SHOP
79 WINTER AVE., SCARBOROUGH, ON M1K 4M2

Danny Indzevski T: 416-267-6033
F: 416-267-7852



REPAIRS TO ALL MAKES, DOMESTIK & IMPORTED CARS & TRUCKS
COMPUTERIZED FOUR WHEEL ALIGNMENT



All-Risks Insurance
BROKERS LIMITED

Auto | Home | Life | Commercial

Tommy A Boichevski Managing Partner
511 McNicoll Avenue, Suite 202, Nort York, ON, M2H 2C9

Bus:416.628.7949 Fax:1.855.552.7329
Cell:416.986.9973 E-mail: tboichevski@all-risks.com

Louis P. Strezos
Barrister & Solicitor

Criminal, Constitutional & Appellate Advocacy

Tel: 416.944.0244
Cell: 416.459.0575
lps@15bedford.com

15 Bedford Road, Toronto Ontario M5R 2J7



Sonja & Oliver Band
Music for All Occasions
Phone: 647-406-4500




222 Rowntree Dairy Rd
Woodbridge, ON L4L 9T2
T: 905-652-4140
www.carpenterslocal27.ca

   @carpenters27




CARPENTERS
& ALLIED WORKERS
LOCAL 27



The staff and members at Carpenters and Allied Workers Local 27 stand shoulder to shoulder with our black brothers and sisters! We condemn any and all acts of racist behaviour at any job site!

Discriminating in all its forms threatens our country's rich social fabric, including workplaces of union members and the communities in which we live. Dividing people because of race, religion, ancestry or any other difference that undermines human rights serves only to weaken our unions and our society. Racism is not acceptable - not now, not ever!



Dr. Elizabeth Dimovski

Family Dental Office

Home of the FREE Custom Mouth Guard

For all our sports-playing patients! Call for details today!

2 Philosopher's Trail, Unit #1, Brampton, Ontario, L6S 4C9

905-458-6620

D&D Meats HOME MADE BBQ SPECIALTIES

- **Kebabs (kebapi) 30pcs = \$18**
- **Kebabs (kebapi) 50pcs = \$24**
- **Kebabs (kebapi) 100pcs = \$48**
- **Ushtipci(kebab with cheese)5pcs x 200g = \$22**
- **Sharska pleskavica (burger with cheese) 5pcs x 200g = \$22**
- **Pleskavica (burger)5pcs x 200g = \$20**
- **Makedonka (400g burger with cheese) 5pcs x 400g = \$30**
- **Pork souvlaki 5pcs x 200g = \$12**
- **Chicken souvlaki 5pcs x 200g = \$16**
- **(Kebabs and burgers can be beef and pork or all beef)**



**To order call:
Dushko (647)861-0405**

*За ОСИГУРУВАЊЕ
на Вашиите бизниси,
куќи и автомобили
јавете се кај*

HOLMAN
INSURANCE BROKERS LTD.

1 Valleywood Dr. Suite 100
Markham ON L3R 5L9
Website: www.holmanins.com
Email: service@holmanins.com



George Andreevski, R.I.B. (Ont.)
Associate Broker
Tel: (905) 886-5630 ext. 1279
Fax: (905) 886-5622
Toll Free: 1-800-567-1279
Cellular: (647) 390-2360
Email: george.andreevski@holmanins.com

Danny Risteski

Marketing Coordinator - Europe

phone +1 416 631 3141
cell +1 416 399 6314
fax +1 416 736 8533
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin
street Concord,
ON L4K 0C5
danny@victours.ca
www.victours.ca



До кога браќа, мили Македонци

Зш не е дозволено еден лекар од МК да знајт појќе од лекар во СЗО?!



Ристо Ристе
ristoriste@gmail.com

Министерот за Здравство на МК продолжит со небулози. Ќе разговарале со лекарите што не вервеле во ... бла... бла... бљак!

Зш не е дозволено еден лекар од МК да знајт појќе од лекар во СЗО?!

СЗО од почетокот на ова лудило покажа дека појма немет (а можда пак намерно) од медицина, и ги тумачет работите како ниф што им одговарат.

Апла е дека имет двоен стандард.

Како што им одговарат.

Е сега, какоф ќе бидит разговорф со лекариве во МК? Како ќе им речет дека требит да ги "пратет

сознанијата и препораките на СЗО?"

Со "убедвење во четири очи"... со електро-шокој... со молби? Како ќе им речет дека нивното знаење е помалце вредно од колегите во СЗО?

Не требит да се бидит научник за да се сфатит дека сите, ама баш сите (банана) држави работет под диктат!

Чиф?

Крај-крајева, што е важно чиф.

Важно е дек е диктат, кој ги збудале љугево ширум светоф. И от сенката своја се плашет.

По све изгледат дека во МК имат "ногу дебела сенка!"

D	new	old	ORTHODOX CALENDAR
W	1	18	St. Leontius, martyr
T	2	19	St. Jude, Apostle, brother of the Lord
F	3	20	St. Naum of Ohrid
S	4	21	St. Julian of Tarsis, martyr
4th Sunday after Pentecost, Tone 3, Res. Gospel 4; on Divine Liturgy: Rom. 93; Mt. 25			
S	5	22	St. Eusibius of Samosta, heiomartyr
M	6	23	St. Agrippina, martyr
T	7	24	Nativity of st. John the Baptist, the Forerunner
W	8	25	Venerable Fevronia, martyr
T	9	26	Venerable David of Salonika
F	10	27	Venerable Sampson, physician
S	11	28	Transfer of the relics of Sts. Cyrus and John, unmercenaries
5th Sunday after Pentecost, Tone 4; Res. Gospel 5; on Divine Liturgy: Rom. 103; Mt. 28			
S	12	29	Sts. Peter and Paul, apostles
M	13	30	† Synaxis of the 12 Apostles
T	14	1	Sts. Cosmas and Damian, unmercenaries
W	15	2	Deposition of the Robe of the Mother of God at Blachern
T	16	3	St. Hyacinthe, martyr
F	17	4	St. Andrew of Crete; Ven. Martha, mother of Ven. Simeon
S	18	5	Venerable Athanasius of Mt. Athos
6th Sunday after Pentecost, Holy Fathers Tone 5, Res. Gospel 6; on Divine Liturgy: Rom. 110; Mt. 29			
S	19	6	† Venerable Sisoies the Great
M	20	7	† St. Nedela, great martyr
T	21	8	† St. Procopius, great martyr
W	22	9	† St. Pancratius, Bishop of Turomenia, heiomartyr
T	23	10	45 martyrs of Nicopolis
F	24	11	St. Euphemia, Great martyr
S	25	12	Sts. Procus and Hilarius, martyrs
7th Sunday after Pentecost, Tone 6; Res. Gospel 7; on Divine Liturgy: Rom. 116; Mt. 33			
S	26	13	† Synaxis of the Archangel Gabriel
M	27	14	St. Aquilla, apostle
T	28	15	Sts. Kyrikos and his mother Julietta, martyrs; St Vladimir
W	29	16	St. Athenogenus and his ten Disciples, martyrs
T	30	17	† St. Marina, great martyr
F	31	18	Sts. Hyacinth and Emilianus, martyrs

2020		ЈУЛИ		31 ден
Д	нов	стар	ЗЛАТЕЦ	
С	1	18	Св. мч-ци Леонтиј, Ипатиј и Теодул; св. Леонтиј Светогор.	
Ч	2	19	Св. ап. Јуда Јаковов; преп. Паисиј Вел.; св. Јован Шангај.	
П	3	20	Преп. Наум Охридски; св. свешт-мч. Методиј Патарски	
С	4	21	Св. мч. Јулијан Тарсиски; преп. Јулиј и Јулијан	
Недела 4. по Педесетница, Гл. 3; Ев. В. 4; на Литургија Апостол Рим (6, 19-23); Ев. Мт 25 (8, 5-13)				
Н	5	22	Св. свешт-мч. Евсевиј Самосатски; св. мч-ци Зинон и Зина	
П	6	23	Св. мч-чка Агрипина; св. мч-ци Евстохиј, Гај и др.	
В	7	24	Рождество на св. Јован Крстител – Иванден	
С	8	25	Преп. мч-чка Февронија; преп. Дионисиј и Дометиј	
Ч	9	26	Преп. Давид Солунски; св. Јован еп. Готски	
П	10	27	Преп. Сампсон Странопримец; св. Јоана Мироносица	
С	11	28	Пренес. на моштите на св. бесребр. Кир и Јован	
Недела 5. по Педесетница, Гл. 4; Ев. В. 5; на Литургија Апостол Рим (10, 1-10); Ев. Мт 28 (8, 28-9, 1)				
Н	12	29	Св. ап-ли Петар и Павле – Петровден;	
П	13	30	† Собор на 12-те апостоли – Павловден	
В	14	1	Св. бесребр. Козма и Дамјан; преп. Петар Цариградски	
С	15	2	Положување на ризата на Пресв. Богородица во Влахерна	
Ч	16	3	Св. мч. Јакинџ; св. Анатолиј Цариградски;	
П	17	4	Св. Андреј Критски; преп. Андреј Рубљов; преп. Марта	
С	18	5	Преп. Атанасиј Атонски; преп. Елисавета и Варвара	
Недела 6. по Педесетница, Гл. 5; Ев. В. 6; на Литургија Апостол Рим (12, 6-14); Ев. Мт 29 (9, 1-8)				
Н	19	6	† Преп. Сисој Велики; св. мч-чка Лукија и др.	
П	20	7	† Св. вмч-чка Недела; преп. Тома Малени	
В	21	8	† Св. вмч. Прокопиј Кесариски; преп. Теофил Мироточив	
С	22	9	† Св. свешт-мч. Панкратиј; св. Теодор Едески	
Ч	23	10	Св. 45 Никополски мч-ци; преп. Антониј Киевопечерски	
П	24	11	Св. вмч-чка Ефимија; преп. мч. Никодим Елбасански	
С	25	12	Св. мч-ци Прокло и Илариј; св. Вероника	
Недела 7. по Педесетница, Гл. 6; Ев. В. 7; на Литургија Апостол Рим (15, 1-7); Ев. Мт 33 (9, 27-35)				
Н	26	13	† Собор на св. архангел Гаврил; преп. Сара Египетска	
П	27	14	Св. ап. Акила; преп. Никодим Светогорец	
В	28	15	Св. мч-ци Кирик и Јулија; св. Владимир кнез Руски	
С	29	16	Св. свешт-мч. Атиноген и др.; св. мч-чка Јулија	
Ч	30	17	† Св. вмч-чка Марина; преп. Леонид	
П	31	18	Св. мч. Емилијан; преп. Памво; преп. Паисиј и Исаиј	

OLD MILL PASTRY & DELI

Come enjoy our homemade meals that'll bring back those eastern european memories.

WE MOVED!!!
 780 Burnhamthorpe Rd W. Mississauga, Unit #12

905 232 5246
 Open everyday from 8am - 8pm

Old Mill Pasrty Mississauga

CALIFORNIA PUB & GRILL

LIVE MUSIC EVERY FRIDAY AND SATURDAY

914 Pape Ave, Toronto, ON | For reservations call 416-461-1251

Starts at 9:00pm